

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 169 год. LXVII

7 декември 2011, среда

Цената на овој број е 220 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                          | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                            | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3704. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп..... | 2    | 3712. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за храна и ветеринарство..                                                                                                                         | 8    |
| 3705. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии – Царинска управа.....                                                                                                             | 7    | 3713. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево-Василево на локалитетот „Чукарица“, општина Ранковце..... | 11   |
| 3706. Одлука за пренесување во сопственост без надомест недвижни ствари на општина Битола.....                                                                                                                                           | 7    | 3714. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево-Василево на локалитетот „с.Подмол“, општина Прилеп.....   | 11   |
| 3707. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Битола.....                                                                                                | 7    | 3715. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина–песок и чакал на локалитетот „Доброшинци“ општина Василево.....                                                         | 12   |
| 3708. Одлука за престанок и давање на трајно користење без надомест на дел од недвижни ствари.....                                                                                                                                       | 7    | 3716. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....                                                                                                                   | 12   |
| 3709. Одлука за престанокот на користење на недвижна ствар на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....                                                                                                                            | 8    | 3717. Одлука за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ на Универзитетите во Република Македонија за државни службеници за 2011/2012 година.....                                                                      | 12   |
| 3710. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2012 година.....                                                                        | 8    | 3718. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода за пиење на Друштво за услуги, трговија и                                                                                                   |      |
| 3711. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2012 година.....                                                          | 8    |                                                                                                                                                                                                                                            |      |

|                                                                                                                                                                                                          | Стр. |                                                                                                                                                                                                                 | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| водство “МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ<br>увоз-извоз с.Бојанчиште Кавадарци<br>на локалитетот “Градишка Црква“<br>с.Градиште, општина Кавадарци.....                                                               | 14   | 3726. <b>Правилник</b> за формата и содржината<br>на известувањето за недонесување на<br>Решение за издавање на сертификат<br>за акредитација.....                                                              | 18   |
| 3719. <b>Одлука</b> за издавање на овластување<br>за изградба на енергетски објект-ком-<br>бинирана постројка за производство<br>на електрична и топлинска енергија....                                  | 14   | 3727. <b>Упатство</b> за начинот на вршење на<br>здравствената дејност која се однесу-<br>ва на лекувањето со дијализа.....                                                                                     | 19   |
| 3720. <b>Одлука</b> за престанок и давање на вре-<br>мено користење на недвижна ствар на<br>Државната комисија за одлучување<br>во управна постапка и постапка од ра-<br>ботен однос во втор степен..... | 15   | 3728. <b>Правилник</b> за изменување и дополну-<br>вање на Правилникот за стандарди и<br>нормативи за урбанистичко планирање                                                                                    | 26   |
| 3721. <b>Решение</b> за именување членови на<br>групата за проценка.....                                                                                                                                 | 15   | 3729. <b>Одлука</b> за избор на јавен обвинител во<br>Основното јавно обвинителство Штип<br>без ограничување на траење на мандатот                                                                              | 32   |
| 3722. <b>Решение</b> за именување членови на<br>Управувачкиот комитет за координа-<br>ција и управување во системот за<br>управување со кризи.....                                                       | 16   | 3730. <b>Оглас</b> за избор на член на Советот на<br>јавните обвинители на Република Ма-<br>кедонија од редот на јавните обвини-<br>тели од подрачјето на Јавното обви-<br>нителство на Република Македонија... | 32   |
| 3723. <b>Програма</b> за изменување на Програ-<br>мата за Финансиска поддршка во зем-<br>јоделството за 2011 година.....                                                                                 | 16   | 3731. <b>Оглас</b> за избор на Виш јавен обвинител<br>на Вишото јавно обвинителство Скопје                                                                                                                      | 32   |
| 3724. <b>Програма</b> за изменување и дополну-<br>вање на Програма за финансиска под-<br>дршка на руралниот развој за 2011 го-<br>дина.....                                                              | 16   | 3732. <b>Одлука</b> за измена на статутот на АКРМ                                                                                                                                                               | 32   |
| 3725. <b>Правилник</b> за дополнување на Пра-<br>вилникот за единечно одобрување на<br>возило.....                                                                                                       | 17   | 3733. <b>Одлука</b> за измена на статутот на АКРМ                                                                                                                                                               | 33   |
|                                                                                                                                                                                                          |      | 3734. <b>Статут</b> на Адвокатската комора на<br>Република Македонија.....                                                                                                                                      | 33   |
|                                                                                                                                                                                                          |      | 3735. <b>Објава</b> за движењето на индексот на<br>цените на мало во Република Македо-<br>нија за месец ноември 2011 година                                                                                     | 40   |
|                                                                                                                                                                                                          |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                        | 1-72 |

### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 3704.

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

#### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП

##### Член 1

Во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп, табеларните прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 се заменуваат со нови табеларни прегледи, Прилог 1 и Прилог 2, кои се составен дел на оваа Уредба.

##### Член 2

По член 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

##### „Член 4-а

Во постапките за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање, висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште изнесува 1 % од утврдениот депозит за учество на јавното наддавање, но не помалку од 10 денари.“

##### Член 3

Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија до денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2011 и 106/2011).

##### Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6610/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија  
м-р Никола Груевски, с.р.

ПРИЛОГ 1

ТАБЕЛИН ПРЕГЛЕД НА МИНИМАЛНИ ПОЧЕТНИ ЦЕНИ ПО КОЈ СЕ ОУЧУВА ГРАДБЕНО ЗЕМИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЛАВНО НАДДАВАЊЕ

| Район     | Општини             | ЗОНА Централно подрачје |                     |                            |         |                                               |                                                                                  |                              |                                 |                       |                     | ЗОНА Населено и вооружено место |         |                                               |                                                                                  |                              |                                 |                       |                     |                            |          |                                               |                                                                                  |                              |
|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |                     | Подзона                 |                     |                            |         |                                               |                                                                                  |                              |                                 |                       |                     | Подзона                         |         |                                               |                                                                                  |                              |                                 |                       |                     |                            |          |                                               |                                                                                  |                              |
|           |                     | А                       | Б                   | В                          | Г       | Д                                             | Е                                                                                | Ж                            | А                               | Б                     | В                   | Г                               | Д       | Е                                             | Ж                                                                                | А                            | Б                               | В                     | Г                   | Д                          | Е        | Ж                                             |                                                                                  |                              |
|           |                     | Индивидуално домување   | Колективно домување | Колективна и дамова објект | Котлини | Сопственик и производни објект, пазар и катин | Објект за јавна намена, дипломатско конзуларно, претставителства и верски објект | Објект за спорт и рекреација | Инфраструктурни објект и водови | Индивидуално домување | Колективно домување | Колективна и дамова објект      | Котлини | Сопственик и производни објект, пазар и катин | Објект за јавна намена, дипломатско конзуларно, претставителства и верски објект | Објект за спорт и рекреација | Инфраструктурни објект и водови | Индивидуално домување | Колективно домување | Колективна и дамова објект | Котлини  | Сопственик и производни објект, пазар и катин | Објект за јавна намена, дипломатско конзуларно, претставителства и верски објект | Објект за спорт и рекреација |
| Район I   | 1. Карпош           | 61,00                   | 6.000,00            | 6.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.400,00                                                                         | 4.400,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 5.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 3.800,00                                      | 4.400,00                                                                         | 61,00                        | 5.500,00                        | 5.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.300,00 | 1.300,00                                      | 1.300,00                                                                         | 1.300,00                     |
|           | 2. Центар           | 61,00                   | 6.000,00            | 6.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.400,00                                                                         | 4.400,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 5.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 3.800,00                                      | 4.400,00                                                                         | 61,00                        | 5.500,00                        | 5.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.300,00 | 1.300,00                                      | 1.300,00                                                                         | 1.300,00                     |
| Район II  | 1. Аеродром         | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
|           | 2. Булевар          | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
|           | 3. Јази Баба        | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
|           | 4. Горне Петров     | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
|           | 5. Кисела Вода      | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
|           | 6. Чанар            | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
|           | 7. Тетово           | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
|           | 8. Охрид            | 61,00                   | 4.000,00            | 5.000,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.200,00                                                                         | 1.200,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 4.500,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.200,00                                      | 1.200,00                                                                         | 61,00                        | 4.500,00                        | 4.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 1.100,00 | 1.100,00                                      | 1.100,00                                                                         | 1.100,00                     |
| Район III | 1. Битола           | 61,00                   | 2.800,00            | 4.300,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.000,00                                                                         | 1.000,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 3.800,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.000,00                                      | 1.000,00                                                                         | 61,00                        | 3.800,00                        | 3.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 900,00   | 900,00                                        | 900,00                                                                           | 900,00                       |
|           | 2. Струмица         | 61,00                   | 2.800,00            | 4.300,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.000,00                                                                         | 1.000,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 3.800,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.000,00                                      | 1.000,00                                                                         | 61,00                        | 3.800,00                        | 3.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 900,00   | 900,00                                        | 900,00                                                                           | 900,00                       |
|           | 3. Гевгелија        | 61,00                   | 2.800,00            | 4.300,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 1.000,00                                                                         | 1.000,00                     | 61,00                           | 61,00                 | 3.800,00            | 61,00                           | 61,00   | 1.000,00                                      | 1.000,00                                                                         | 61,00                        | 3.800,00                        | 3.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 900,00   | 900,00                                        | 900,00                                                                           | 900,00                       |
| Район IV  | 1. Кичево           | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 2. Гостивар         | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 3. Куманово         | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 4. Струга           | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 5. Прилеп           | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 6. Штип             | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 7. Кавadarци        | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 8. Кочани           | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
|           | 9. Велес            | 61,00                   | 2.000,00            | 3.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 700,00                                                                           | 800,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 2.400,00            | 61,00                           | 61,00   | 700,00                                        | 800,00                                                                           | 61,00                        | 2.400,00                        | 2.000,00              | 61,00               | 61,00                      | 600,00   | 600,00                                        | 600,00                                                                           | 600,00                       |
| Район V   | 1. Крива Паланка    | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 2. Дебар            | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 3. Виница           | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 4. Неготино         | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 5. Радовиш          | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 6. Ресен            | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 7. Сарај            | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 8. Шuto Оризари     | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 9. Свети Николе     | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 10. Берово          | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 11. Македонски Брод | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 12. Дојран          | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 13. Валандово       | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 14. Делчево         | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 15. Демир Хисар     | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 16. Кратово         | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           | 61,00                 | 1.900,00            | 61,00                           | 61,00   | 500,00                                        | 500,00                                                                           | 61,00                        | 1.900,00                        | 1.500,00              | 61,00               | 61,00                      | 400,00   | 400,00                                        | 400,00                                                                           | 400,00                       |
|           | 17. Крушево         | 61,00                   | 1.200,00            | 2.400,00                   | 61,00   | 61,00                                         | 500,00                                                                           | 500,00                       | 61,00                           |                       |                     |                                 |         |                                               |                                                                                  |                              |                                 |                       |                     |                            |          |                                               |                                                                                  |                              |

[illegible]

ПРИЛОГ 2

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ ПО КОИ СЕ ОТУГУВА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОБЕА

| Реон    | ЗОНА                     |                        |                    |                                           |                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                 | ЗОНА                                      |                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                 |                                           |                                                                           |                                  | ЗОНА                                |                          |                        |                                 |                                           |                                                                           |                                  |                                     |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
|---------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         | Централно подрачје       |                        |                    |                                           |                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                 | Вонцентрално подрачје                     |                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                 |                                           |                                                                           |                                  | Населено и воннаселено место        |                          |                        |                                 |                                           |                                                                           |                                  |                                     |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
|         | Подзони                  |                        |                    |                                           |                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                 | Подзони                                   |                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                 |                                           |                                                                           |                                  | Подзони                             |                          |                        |                                 |                                           |                                                                           |                                  |                                     |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
|         | А                        | Б                      | В                  | Г                                         | Д                                                                         | Е                                | Ѓ                                   | А                        | Б                      | В                               | Г                                         | Д                                                                         | Е                                | А                                   | Б                        | В                      | Г                               | Д                                         | Е                                                                         | А                                | Б                                   | В                        | Г                      | Д                               | Е                                         |                                                                           |                                  |                                     |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
| Општини | Индивидуално<br>домоване | Колективно<br>домоване | Колективни објекти | Становски и производни<br>објекти, пазари | Објекти за јавна намена,<br>дипломатско<br>консулства и<br>верски објекти | Објекти за спорт и<br>рекреација | Инфраструктурни<br>објекти и водови | Индивидуално<br>домоване | Колективно<br>домоване | Колективни и<br>деловни објекти | Становски и производни<br>објекти, пазари | Објекти за јавна намена,<br>дипломатско<br>консулства и<br>верски објекти | Објекти за спорт и<br>рекреација | Инфраструктурни<br>објекти и водови | Индивидуално<br>домоване | Колективно<br>домоване | Колективни и<br>деловни објекти | Становски и производни<br>објекти, пазари | Објекти за јавна намена,<br>дипломатско<br>консулства и<br>верски објекти | Објекти за спорт и<br>рекреација | Инфраструктурни<br>објекти и водови | Индивидуално<br>домоване | Колективно<br>домоване | Колективни и<br>деловни објекти | Становски и производни<br>објекти, пазари | Објекти за јавна намена,<br>дипломатско<br>консулства и<br>верски објекти | Објекти за спорт и<br>рекреација | Инфраструктурни<br>објекти и водови |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
|         | 1                        | 2                      | 3                  | 4                                         | 5                                                                         | 6                                | 7                                   | 8                        | 9                      | 10                              | 11                                        | 12                                                                        | 13                               | 14                                  | 15                       | 16                     | 17                              | 18                                        | 19                                                                        | 20                               | 21                                  | 22                       | 23                     | 24                              | 25                                        | 26                                                                        | 27                               | 28                                  |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |          |          |          |
| 1       | Карпош                   | 2.900,00               | 14.400,00          | 19.200,00                                 | 7.200,00                                                                  | 1.800,00                         | 5.000,00                            | 10.000,00                | 8.400,00               | 12.800,00                       | 17.800,00                                 | 6.000,00                                                                  | 1.300,00                         | 4.800,00                            | 8.400,00                 | 4.800,00               | 12.800,00                       | 17.800,00                                 | 6.000,00                                                                  | 1.300,00                         | 4.800,00                            | 8.400,00                 | 4.800,00               | 12.800,00                       | 17.800,00                                 | 6.000,00                                                                  | 1.300,00                         | 4.800,00                            | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,00 | 17.800,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 12.800,0 |

| Реон    | Општини | ЗОНА<br>Седиште на општина |                        |                                   |                                           |                                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                   | ЗОНА<br>Населени места во општините       |                                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                   |                                           |                                                                                           |                                  |                                     |       |        |
|---------|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|
|         |         | Подзони                    |                        |                                   |                                           |                                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                   | Подзони                                   |                                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                   |                                           |                                                                                           |                                  |                                     |       |        |
|         |         | Подзони                    |                        |                                   |                                           |                                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                   | Подзони                                   |                                                                                           |                                  |                                     |                          |                        |                                   |                                           |                                                                                           |                                  |                                     |       |        |
|         |         | А                          | Б                      | В                                 | Г                                         | Д                                                                                         | Е                                | Ж                                   | З                        | И                      | Општина                           | А                                         | Б                                                                                         | В                                | Г                                   | Д                        | Е                      | Ж                                 | З                                         | И                                                                                         | Општина                          |                                     |       |        |
|         |         | Индивидуално<br>домовале   | Колективно<br>домовале | Комерцијални и<br>деловни објекти | Становски и производни<br>објекти, пазари | Објекти за јавна намена,<br>дипломатско конзуларни,<br>претставништва и верски<br>објекти | Објекти за спорт и<br>рекреација | Инфраструктурни објекти<br>и водови | Индивидуално<br>домовале | Колективно<br>домовале | Комерцијални и<br>деловни објекти | Становски и производни<br>објекти, пазари | Објекти за јавна намена,<br>дипломатско конзуларни,<br>претставништва и верски<br>објекти | Објекти за спорт и<br>рекреација | Инфраструктурни објекти<br>и водови | Индивидуално<br>домовале | Колективно<br>домовале | Комерцијални и<br>деловни објекти | Становски и производни<br>објекти, пазари | Објекти за јавна намена,<br>дипломатско конзуларни,<br>претставништва и верски<br>објекти | Објекти за спорт и<br>рекреација | Инфраструктурни објекти<br>и водови |       |        |
| Реон VI |         | 1                          | Арачиново              | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 2                          | Босилово               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 3                          | Брвеница               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 4                          | Басилево               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 5                          | Вевчани                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 6                          | Вранештица             | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 7                          | Врапчиште              | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 8                          | Градско                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 9                          | Дебарца                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 10                         | Долнени                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 11                         | Другово                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 12                         | Желино                 | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 13                         | Зајас                  | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 14                         | Зелениково             | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 15                         | Зрновци                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 16                         | Јегуновце              | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 17                         | Боговиње               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 18                         | Карбинци               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 19                         | Конче                  | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 20                         | Кривогаглани           | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 21                         | Липково                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 22                         | Лозово                 | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 23                         | Маарово и Ростуша      | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 24                         | Могила                 | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 25                         | Новаци                 | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 26                         | Ново Село              | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 27                         | Осломеј                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 28                         | Петровец               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 29                         | Пласница               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 30                         | Ранковце               | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 31                         | Росоман                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 32                         | Сопиште                | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 33                         | Старо Нагоричане       | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 34                         | Студеничани            | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 35                         | Теарце                 | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 36                         | Центар Жупа            | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 37                         | Чашка                  | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 38                         | Чешиново-Облешево      | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |
|         |         | 39                         | Чучер-Сандево          | 300.00                            | 550.00                                    | 800.00                                                                                    | 250.00                           | 150.00                              | 150.00                   | 200.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00                    | 100.00                 | 150.00                            | 300.00                                    | 400.00                                                                                    | 70.00                            | 80.00                               | 80.00 | 100.00 |

Редок V

**3705.**

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), а во врска со член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, му престанува правото за користењето на движни ствари на граничниот премин за патен сообраќај Сопот и тоа:

| Ред. бр. | Опис                                  | Ед. мера | Количина |
|----------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1        | Јарбол за знаме                       | Парче    | 1        |
| 2        | Рефлектор                             | Парче    | 1        |
| 3        | Надворешна мрежа нисок напон воздушна | м        | 800      |
| 4        | Настрешница за агрегат                | м2       | 6        |
| 5        | Канделабри                            | Парче    | 3        |
| 6        | Метални рамки                         | Парче    | 2        |
| 7        | Работни маси (за расход)              | Парче    | 2        |
| 8        | Објект монтаж бр.1                    | м2       | 24       |
| 9        | Објект монтаж бр.2                    | м2       | 24       |
| 10       | Објект монтаж бр.3                    | м2       | 18       |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии – Царинска управа.

**Член 3**

Генералниот директор на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката склучува договор со директорот на Царинската управа за правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1543/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3706.**

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ БЕЗ НАДОМЕСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на општина Битола и се пренесуваат во сопственост без надомест недвижните ствари на КП бр. 17595/1 катастарска општина Битола евидентирани во имотен лист бр. 26860, сопственост на Република Македонија и тоа:

- Објект бр.31 со вкупна површина од 2.020 м2
- Објект бр.38 со вкупна површина од 1.582 м2
- Објект бр.39 со вкупна површина од 1.215 м2
- Објект бр. 44 со вкупна површина од 324 м2
- Објект бр.45 со вкупна површина од 1.466 м2
- Објект бр.46 со вкупна површина од 382 м2
- Објект бр.47 со вкупна површина од 461 м2
- Објект бр.64 со вкупна површина од 1.144 м2
- Објект бр.89 со вкупна површина од 474 м2.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5526/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3707.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2011).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5526/2  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3708.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006 и 51/2011) и член 1-а и член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

На Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и престанува правото на користење на недвижните ствари – службени простории на делови од објектот-зграда 3 Македонска радио телевизија, ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб – Скопје, лоциран на КП бр.12231, запишан во Имотен лист број 9157 за КО Центар 1, Скопје, со површина од 500 м2 од вкупната површина од 1065 м2.

**Член 2**

Деловите од недвижните ствари од член 1 на оваа одлука без надоместок се даваат на трајно користење на Дирекцијата за заштита на личните податоци.

**Член 3**

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци, во рок од осум дена по стапувањето во сила на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6608/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3709.**

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со ствари на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОКОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

**Член 1**

Со оваа одлука на Дирекцијата за заштита на личните податоци и престанува користењето на недвижна ствар-објект со вкупна површина од 312 м<sup>2</sup>, која се наоѓа на ул. „Самоилова“ бр.10, запишана во Имотен лист бр.47587, КО Центар 1, сопственост на Република Македонија.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6608/2  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3710.**

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2012

година, на ЈП Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје, бр. 02-6528/1 од 28.10.2011 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.10.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6858/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3711.**

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2012 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2012 година, на ЈП Службен весник на Република Македонија, бр. 02-6526/1 од 28.10.2011 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 28.10.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6859/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3712.**

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, му престанува користењето на движните ствари, со следните карактеристики:

| Реден број | Регистарски<br>ознака | Марка   | Тип          | Број на пасија     |
|------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------|
| 1          | SK 398 SZ             | FIAT    | LINEA 1.4    | ZFA 32300003092501 |
| 2          | SK 385 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001488175 |
| 3          | SK 358 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900000509607 |
| 4          | SK 475 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001498845 |
| 5          | SK 397 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001499952 |
| 6          | SK 396 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001499939 |
| 7          | SK 371 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001488205 |
| 8          | SK 486 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001499595 |
| 9          | SK 356 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900000503649 |
| 10         | SK 395 TD             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001488198 |
| 11         | SK 352 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900000514437 |
| 12         | SK 354 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001488213 |
| 13         | SK 379 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900001488119 |
| 14         | SK 351 SZ             | FIAT    | GRANDE PUNTO | ZFA 19900000503662 |
| 15         | SK 613 UH             | FIAT    | UNO 1.0      | ZFA14600004901810  |
| 16         | SK 705 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57375801  |
| 17         | SK 704 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57371961  |
| 18         | SK 711 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57374681  |
| 19         | SK 154 LC             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56724652  |
| 20         | SK 708 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57374679  |
| 21         | SK 687 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56736133  |
| 22         | SK 713 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57368522  |
| 23         | SK 715 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57368523  |
| 24         | SK 698 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56736132  |
| 25         | SK 016 LC             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56725706  |
| 26         | SK 697 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56734087  |
| 27         | SK 425 LA             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56728688  |
| 28         | SK 219 IJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56728687  |
| 29         | SK 802 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56728689  |
| 30         | SK 714 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57367094  |
| 31         | SK 686 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56725702  |
| 32         | SK 676 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56730974  |
| 33         | SK 716 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56732099  |
| 34         | SK 710 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57374880  |
| 35         | SK 688 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56734088  |
| 36         | SK 699 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56735129  |
| 37         | SK 712 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57367093  |
| 38         | SK 707 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57375802  |
| 39         | SK 696 II             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF56735128  |
| 40         | SK 703 KJ             | CITROEN | SAXO         | VF7SOVJZF57373279  |

|    |              |         |               |                    |
|----|--------------|---------|---------------|--------------------|
| 41 | SK 048 LC    | CITROEN | SAXO          | VF7SOVJZF56730975  |
| 42 | SK218 IJ     | CITROEN | SAXO          | VF7SOVJZF56728690  |
| 43 | SK 679 II    | CITROEN | SAXO 1.5 D    | VF7SOVJZF56734087  |
| 44 | SK 683 II    | CITROEN | SAXO 1.5 D    | VF7SOVJZF56725701  |
| 45 | SK 314 ON    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF33125959  |
| 46 | SK 741 OO    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538518  |
| 47 | SK 316 ON    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF33125965  |
| 48 | SK 159 OL    | RENAULT | B CLIO        | VF1BB07CF32538596  |
| 49 | SK 160 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538571  |
| 50 | SK 166 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538522  |
| 51 | SK 039 OU    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538561  |
| 52 | SK 171 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538575  |
| 53 | SK 153 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538560  |
| 54 | SK 156 OL    | RENAULT | B CLIO        | VF1BB07CF32538598  |
| 55 | SK 154 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538573  |
| 56 | SK 164 OL    | RENAULT | B CLIO        | VF1BB07CF32538597  |
| 57 | SK 157 OL    | RENAULT | B CLIO        | VF1BB07CF32538559  |
| 58 | SK 163 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538558  |
| 59 | SK 172 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538599  |
| 60 | SK 167 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538574  |
| 61 | SK 158 OL    | RENAULT | B CLIO        | VF1BB07CF32538520  |
| 62 | SK 173 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538600  |
| 63 | SK 162 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538557  |
| 64 | SK 165 OL    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF32538521  |
| 65 | SK 312 ON    | RENAULT | CLIO 1.5 DCI  | VF1BB07CF33125960  |
| 66 | BT 919 UD    | SUZUKI  | ALTO          | MA3EFA11S00119837  |
| 67 | SK 574 SZ    | SUZUKI  | ALTO          | MA3EFA11S00119840  |
| 68 | SK 462 NH    | SUZUKI  | ALTO          | MA3EFA11S00229228  |
| 69 | SK 794 MN    | SUZUKI  | ALTO          | MA3EFA11S00112148  |
| 70 | SK 471 OH    | SUZUKI  | ALTO          |                    |
| 71 | SK 434 DU    | ZASTAVA | JUGO KORAL 45 | 274564             |
| 72 | SK 794 RH    | ZASTAVA | JUGO 45       | VX1145A00001040683 |
| 73 | SK 799 JR    | ZASTAVA | JUGO 45       | VX1145AD0X00970620 |
| 74 | SR 089 BK    | ZASTAVA | JUGO 45       | 1030833            |
| 75 | SK 449 DU    | ZASTAVA | JUGO KORAL 45 | 763077             |
| 76 | SK 794 RC    | ZASTAVA | JUGO 45       | 807880             |
| 77 | SK 975- B- 9 | RENAULT | SCENIK        |                    |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за храна и ветеринарство.

**Член 3**

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6996/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3713.**

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ С.СУШЕВО-ВАСИЛЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧУКАРИЦА“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ**

1. На Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево-Василево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Чукарица“, општина Ранковце, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| T | X       | Y       |
|---|---------|---------|
| 1 | 4672537 | 7593084 |
| 2 | 4672542 | 7593170 |
| 3 | 4672420 | 7593200 |
| 4 | 4672461 | 7593079 |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,010022\text{km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7187/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3714.**

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ С.СУШЕВО-ВАСИЛЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ПОДМОЛ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. На Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево-Василево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „с.Подмол“, општина Прилеп со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| T | X       | Y       |
|---|---------|---------|
| 1 | 4563740 | 7547702 |
| 2 | 4564165 | 7547908 |
| 3 | 4564116 | 7548008 |
| 4 | 4563625 | 7547928 |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,086380\text{km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7188/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3715.**

Врз основа на член 39, став 5 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10 и 53/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОБРОШИНЦИ“ ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Доброшинци“ општина Василево бр. 24-3492/1 од 15.04.2010 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот не започнал со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на добивањето на концесијата.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Доброшинци“ општина Василево бр. 19-6073/1 од 07.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/09).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7189/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3716.**

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.08/2005 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движните ствари – четири учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на економијата, во вкупна количина од 3.400 примероци и тоа:

| РБ | Наслов на учебникот и автор                                                                                                                           | ISBN       | Број на страници | Количина (примероци) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 1  | „International Business: Competing in the Global Marketplace (6/e)“ („Меѓународен бизнис: Натпреварување на глобалниот пазар“) од авторот C.L.W. Hill | 0073102555 | 740              | 850                  |
| 2  | „Principles of Marketing (12/e)“ („Принципи на маркетингот (12/e)“), од авторите P. Kotler и G. Armstrong                                             | 0132390027 | 736              | 850                  |
| 3  | „Economics of money, banking and financial markets“ („Економија на пари, банкарство и финансиски пазари“), од авторот F. Mishkin                      | 0321427807 | 661              | 850                  |
| 4  | „Corporate finance“ („Корпоративни финансии“), од авторите Stephen A. Ross и Randolph W. Westerfield                                                  | 0073337188 | 500              | 850                  |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

**Член 3**

Министерот за финансии склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7204/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3717.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ЕУ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2011/2012 ГОДИНА**

**Член 1**

Со оваа одлука Владата на Република Македонија доделува средства во висина од 3.100.000,00 денари за финансирање на определен број постдипломски студии од областа на Европската унија на универзитетите во Република Македонија за 2011/2012 година за државни службеници, во рамките на средствата определени со Буџетот на Република Македонија, за Владата на Република Македонија, раздел – 04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно konto 464 – разни трансфери.

## Член 2

Под постдипломски студии од областа на Европската унија во смисла на оваа одлука се сметаат постдипломски студии од областа на европското право, економија, политиките на ЕУ и/или мултидисциплинарни студии за ЕУ/ЕИ.

Конкурсот е отворен за државни службеници вработени во министерствата и други органи на државната управа, а немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од наведените области по друг основ. Кандидатите по завршувањето на студиите се стекнуваат со титула магистер.

## Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука ја покриваат вкупната школарина за следење на постдипломските студии.

## Член 4

Изборот на кандидати за доделување на средствата од член 1 на оваа одлука се врши по пат на јавен конкурс.

## Член 5

1. Кандидатот за доделување на средствата од член 1 на оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да е државен службеник во Република Македонија;
- да поседува универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование;
- да потврди дека е запишан на прва година на постдипломски студии на високообразовна институција во Република Македонија со соодветна програма на постдипломски студии од наведените области во член 2 од оваа одлука;
- одлично да го владее англискиот јазик, (познавањето и на други јазици од земјите членки на ЕУ се смета како предност).

2. Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:

- доставиле непотполна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за пријавување на конкурсот;
- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и бараат стипендија за втори постдипломски студии.

## Член 6

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересираните кандидати за доделување на средствата од член 1 од оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски прашања.

Конкурсот се објавува во дневниот печат во два весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот, во траење од 7 дена од денот на неговото објавување.

## Член 7

За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Секретаријатот за европски прашања формира Комисија.

Комисијата е составена од претседател, заменик претседател, секретар и заменик секретар од Секретаријатот за европски прашања, и членови и нивни заменици од Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии, Министерството за економија, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

За стручно организационите работи на Комисијата се грижи секретарот на Комисијата и неговиот заменик.

## Член 8

Комисијата врши избор од пристигнатите пријави за користење на средства од член 1 на оваа одлука, согласно принципот за обезбедување на квалитет и стручност на избраните кандидати, водејќи грижа и за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија. Владата на Република Македонија се известува за извршениот избор на кандидатите од страна на Комисијата.

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во рок од осум дена од денот на извршениот избор.

## Член 9

Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во Република Македонија.

Исплатите ќе се вршат во 2 (две) рати.

- првата рата – при уписот и почетокот на првата година од студиите, за првиот и вториот семестар;
- втората рата – по поднесен доказ за следена програма и положени испити од првата година на студиите, и упис во втора година од студиите, односно исплата за трет и четврти семестар.

Избраните кандидати ќе ги завршат студиите и ќе магистрираат во период од најмногу три години од денот на уписот на студии.

Доколку кандидатите не ги завршат студиите во предвидениот рок ги враќаат уплатените средства, односно тие им се одбиваат од платата.

## Член 10

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања и координација на странска помош, склучува договор со избраните кандидати, со којшто се регулираат правата и обврските за двете договорни страни, и се обврзуваат кандидатите да продолжат со работа во органите на државната управа во период од најмалку четири години од нивното завршување на постдипломските студии.

## Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7219/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3718.

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ, ТРГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО “МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.БОЈАНЧИШТЕ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРАДИШКА ЦРКВА“ С.ГРАДИШТЕ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

1. На Друштво за услуги, трговија и производство “МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бојанчиште Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – подземна вода за пиење на локалитетот “Градишка Црква“ с.Градиште, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7.581.863,00    | 4.568.217,00    |
| T-2   | 7.581.920,00    | 4.568.138,00    |
| T-3   | 7.581.968,00    | 4.568.142,00    |
| T-4   | 7.582.002,00    | 4.568.100,00    |
| T-5   | 7.582.010,00    | 4.568.070,00    |
| T-6   | 7.581.900,00    | 4.568.035,00    |
| T-7   | 7.581.869,00    | 4.568.058,00    |
| T-8   | 7.581.816,00    | 4.568.019,00    |
| T-9   | 7.581.787,00    | 4.568.078,00    |
| T-10  | 7.581.810,00    | 4.568.190,00    |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,024836\text{km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7254/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р Никола Груевски, с.р.

3719.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ-КОМБИНИРАНА ПОСТРОЈКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на Друштвото за производство и трговија со електрична и топлинска енергија ЕКО ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје со седиште на Беласица бр2 Скопје, со матичен бр. 6463819 и даночен бр. 4043009500680 му се дава овластување за изградба на енергетски објект комбинирана постројка за производство на електрична и топлинска енергија.

## Член 2

Енергетскиот објект комбинирана постројка за производство на електрична и топлинска енергија (во натамошниот текст: енергетски објект) ќе биде наменет за производство на електрична и топлинска енергија со инсталирана моќност 6 MW за електрична енергија, 18,4 MW за топлинска енергија за греење и 17,75 MW за енергија за ладење. Очекуваното годишно производство на електрична енергија е 30 GWh.

Енергетскиот објектот ќе се гради на КП бр.1232/14 и КП бр. 1232/15 запишано во Имотен лист бр. 9465 КО Гази Баба за кој Секторот за урбанизам, комунални работи и сообраќај на општина Гази Баба со допис бр.28-3/929-2 од 30.05.2011 година има издадено извод од план бр. 592/2011 ДУП Дел од источна индустриска зона Блок Скопски Саем, планиран развој 2006-2011 Одлука бр. 07-2376/4 од 21.06.2011 година.

## Член 3

По престанување со работа, енергетскиот објект треба да се конзервира или да се ревитализира за да се продолжи оперативниот животен век на енергетскиот објект. Доколку не е можно да се реализира ниту едната од двете можни решенија, енергетскиот објект соодветно ќе се пренамени.

## Член 4

При работењето енергетскиот објект треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:

1. Поврзување со електродистрибутивна мрежа на ЕВН МАКЕДОНИЈА преку трафостаница ТС 110/10 (20) kV Гази Баба.

2. Поврзување на гасоводниот систем на Република Македонија со место на приклучување крајна точка на цевководот, излезна фланша од Мерно регулациона станица (МРС Скопски Саем) од ГТМ Скопје.

3. Произведената топлинска енергија и енергијата за ладење ќе се користи за сопствени потреби.

4. Снабдување со вода за технички потреби за енергетскиот објект ќе биде од постојната градска водоводна мрежа.

#### Член 5

Енергетскиот објект при работењето треба да ги исполнува сите пропишани услови за заштита на животната средина согласно прописите од областа на животната средина и Елборатот за оценка на влијанието врз животната средина, како и сите останати барања.

#### Член 6

Врз основа на Идејниот проект и економска анализа се очекува енергетскиот објект да работи со висок степен на флексибилност во различните работни режими.

При работата се очекува енергетскиот објект да има степен на искористеност на примарното гориво до 84,4% во периодот кога ќе произведува и електрична и топлинска енергија.

#### Член 7

Овластувањето за изградба на енергетски објект е за период од три години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7316/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 3720.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

#### ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН**

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник-Секретаријатот за европски прашања му престанува користењето на дел од недвижната ствар-сопственост на Република Македонија, лоциран на бул.„ЈНА“ бр.9, Скопје, КП бр.9566, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.1729, кој се состои од две канцеларии-првата и втората просторија на десната страна од влезот, со вкупна површина од 32 м2 (2х16м2).

#### Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен без надомест, за период од 4 месеци, заклучно со март 2011 година.

#### Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Секретаријатот за европски прашања и Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 2 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7649/1  
4 декември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 3721.

Врз основа на членовите 17 и 18 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005 и 36/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 88/2008, 115/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2011 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА ЗА ПРОЦЕНА

1. За членови на Групата за проценка се именуваат:
  - Љупчо Тодоровски, директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи;
  - Сашо Мијалков, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, орган во состав на Министерството за внатрешни работи;
  - Александар Боцинов, директор на Агенцијата за разузнавање;
  - Зулфи Адили, директор на Центарот за управување со кризи;
  - Мутаир Максут, заменик на директорот на Центарот за управување со кризи;
  - Шабан Салиу, директор на Дирекцијата за заштита и спасување;
  - Екрем Зендели, заменик на директорот за заштита и спасување;
  - генерал мајор Насер Сејдини, заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија и
  - Фердинанд Оцаков, раководител на воената служба за безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана.
2. За раководител на Групата за проценка се определува Зулфи Адили, директор на Центарот за управување со кризи.
3. Со донесувањето на ова решение престанува да важи Решението бр.15-2714/2 од 1 јуни 2010 година.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6855/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3722.**

Врз основа на членовите 17 и 18 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005 и 36/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 88/2008, 115/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ**

1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се именуваат:

- Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи;
- Никола Тодоров, министер за здравство;
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски;
- Фатмир Бесими, министер за одбрана;
- Никола Поповски, министер за надворешни работи;

- Зулфи Адили, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за проценка.

2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се определува Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи.

3. Со донесувањето на ова решение престанува да важи Решението бр.15-2714/1 од 1 јуни 2010 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6855/2  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3723.**

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/10), член 9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09 и 53/11), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08 и 36/10), член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 116/10), член 12 од Закон за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10 и 53/11), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2011 ГОДИНА**

**I**

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/11, 19/11, 44/11, 71/11, 92/11 и 125/11) во делот I во табелата во мерката 1 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „2 534 750 000,00“ се заменува со износот „3 034 750 000,00“.

Во мерката 2 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „1 482 750 000,00“ се заменува со износот „974 750 000,00“.

Во мерката 11 во колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „9 000 000,00“ се заменува со износот „17 000 000,00“.

**II**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7398/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3724.**

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010 и 53/2011) и член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА**

**I**

(1) Во Програмата за финансиска поддршкана руралниот развој за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2011, 72/2011 и 141/2011) во дел I став (3) табелата се менува и гласи:

| Точка  | Вид на мерка                                                                                                                                               | Износ      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.     | Помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството                                                                                               | 40.000.000 |
| 1.1.   | Помош за маркетинг на земјоделски производи                                                                                                                | 40.000.000 |
| 2.     | Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој                                                               | 22.500.000 |
| 2.1.   | Изработка и печатење на образци и упатства за корисниците и огласување на информации                                                                       | 1.200.000  |
| 2.2.   | Трошоци за спроведување на контрола на лице место                                                                                                          | 800.000    |
| 2.3.   | Организирање и спроведување на обуки на потенцијалните корисници за користење на средствата од оваа програма                                               | 500.000    |
| 2.4.   | Набавка на основни средства – намонски возила за теренско промовирање на мерките од програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој | 12.000.000 |
| 2.5.   | Воспоставување на систем за следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток (и создавање генетски ресурси)                              | 8.000.000  |
| ВКУПНО |                                                                                                                                                            | 62.500.000 |

**II**

Делот X се менува и гласи:

„(1) Средствата од точка 1. „Помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 40.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 101 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

(2) Средствата од потточка 1.1. „Помош за маркетинг на земјоделски производи“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма ќе се доделат во висина на направени трошоци за амбалажа (предна и задна етикета, стаклени флаши, ПВЦ капсула и тапа од плута) на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија во висина од 20% од вкупната вредност на прифатливи трошоци за маркетинг и амбалажа, но не повеќе од 6 денари по флаша извезено вино.

(3) Корисници на средства од став (2) на овој дел се производители на вино регистрирани во Регистарот на производители на вино при Министерството. “

## III

Во делот XI по ставот (3) се додаваат три нови ставови (4), (5) и (6) кои гласат:

„(4) Спроведувањето на помошта од потточка 2.4. Набавка на основни средства – наменски возила за теренско промовирање на мерките од програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој од табелата од дел I став (3) на оваа програма, е по пат на јавен оглас кој го објавува Министерството.

(5) Спроведувањето на помошта од потточка 2.5. Воспоставување на систем за следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток (и создавање генетски ресурси) од табелата од дел I став (3) на оваа програма, ќе се доделат во согласност со член 78 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

(6) Корисник на средствата од потточка 2.4. и 2.5. од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 20.000.000,00 денари е Министерството.“

## IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7399/1  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

## 3725.

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08 и 53/11), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА**  
**ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО**

## Член 1

Во Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/10, 62/10, 105/10, 13/11 и 39/11), се додава нов Прилог XXI кој е составен дел на овој правилник.

## Член 2

„Во период од влегување во сила на овој правилник до 30 април 2012 година, постапката за единечно одобрување за половни возила од категоријата M2 и M3 ќе се врши согласно техничките барања дадени во Прилог XXI на овој правилник, во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за возила“.

## Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.25- 7214/8  
26 ноември 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Валон Сараџини**, с.р.

## Прилог XXI

**Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ**  
**за половни возила од категориите M<sub>2</sub> и M<sub>3</sub>,**

| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| ТСВ техничка спецификација | Содржина на техничката спецификација                                                                                                                                                                                                                                                       | ЕСЕ Правилник | ЕЕС Директива (основна) барања |
| ТСВ 141                    | За мерките кои треба да се преземат за емисијата на издувни гасови и цврсти честички од дизел моторите кои се користат во возилата, и емисијата на издувни гасови од моторот со палење со искра, кои како гориво употребуваат природен гас или течен нафтен гас и се користат во возилата. | R - 49/02 B   | (88/77); 91/542 B              |
| ТСВ 102                    | За мерките против загадувањето на воздухот со емисијата од моторните возила.                                                                                                                                                                                                               | R - 83/03     | (70/220); 94/12                |

3726.

Врз основа на член 28-а став 2 од Законот за акредитација (“Службен весник на Република Македонија“ бр.120/09 и 53/11), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение за издавање на сертификат за акредитација, во роковите утврдени во член 27 став 1 и во член 28 од Законот за акредитација.

Член 2

Известувањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Известување за недонесување на решение за издавање на сертификат за акредитација“, во А4 формат на бела хартија, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот на известувањето од став 1 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува известување, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето, датум и место за потпис на подносителот на известувањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.25-8693/3  
30 ноември 2011 година  
Скопје

Министер,  
Ваљон Сараќини, с.р.

ДО ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ  
ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Од \_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице-подносител на известувањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице-подносител на известувањето)

Краток опис поради што се поднесува известувањето:

Бидејќи во рокот утврден во член 27 став (1) и 28 став (1) од Законот за акредитација, директорот на Институтот не донесе решение, инспекторот од државниот управен инспекторат да постапи согласно член 28-а став 3 од Законот за акредитација.

Кон известувањето поднесувам копија од пријавата за акредитација број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година.

Место: \_\_\_\_\_

Потпис на подносителот на  
Известувањето

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО****3727.**

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствена-та заштита („Службен весник на Република Македони-ја“, бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), министерот за здравство донесе

**У П А Т С Т В О**  
**ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА**  
**ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ЛЕКУВАЊЕТО**  
**СО ДИЈАЛИЗА**

**Член 1**

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на лекување-то со дијализа.

**Член 2**

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Лекувањето со дијализа е даден во При-лог 1, кој е составен дел на ова упатство.

**Член 3**

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упат-ство во секоја фаза од третманот на пациентот, со соод-ветно образложение за потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на третманот.

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-тира во медицинското досие на пациентот.

**Член 4**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува пет години од денот на неговото влегување во сила.

Бр. 10-11598/2

1 декември 2011 година

Скопје

Министер,

**Никола Тодоров, с.р.**

**Прилог 1. ЛЕКУВАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА**

**ДИЈАЛИЗНО ПЛАНИРАЊЕ - ДИЈАЛИЗНА ДОЗА**

- Стандардна хемодијализна доза треба да биде ми-нимум 3 пати неделна со минимум времетраење на по-единечната сеанса од 4 часа. Недозволено е намалува-ње на дијализната доза поради недостаток на дијализни места.

- Два пати неделна ХД смее да индицира само супс-песијалист нефролог, кај пациенти со клинички значај-на ГФР над 10 мл/мин/1.73м<sup>2</sup>. Клинички значајна е онаа резидуална бурежна функција која ја надополнува дијализната доза и обезбедува отсаство на хипертензи-ја, хиперфосфатемија, кардиоваскуларна и хемодинам-ска нестабилност и потхранетост. Кај овие пациенти потребно е внимателно мониторирање на резидуалната бубрежна функција секој месец, исто така, од супспе-цијалист нефролог.

- Кај пациенти со хемодинамска и кардиоваскулар-на нестабилност, хипертензија, хиперфосфатемија или потхранетост, времетраењето и фреквентноста на по-единечната хемодијализна сеанса може да се менува по прескрипција на супспецијалист нефролог, или лекар-ски тим обучен според овие стандарди.

**Ефикасност на хемодијализното лекување**

Анурични пациенти со три пати неделна ХД треба да покажат минимум процент на редукција на уреата (Urea reduction ratio),  $URR > 65\%$  или  $spKt/V > 1.2$ , до-дека прескриптивната доза треба да биде за  $spKt/V \sim 1.3$  кое кореспондира со  $URR$  од 70 %. Овие вредности за  $URR$  и  $spKt/V$  покажуваат адекватност на дијализата доколку се стабилни во однос на функцијата- време.

Кај пациенти со висок коморбидитет, потхранетост и кај женскиот пол, треба да се тежнее кон зголемува-ње на  $spKt/V$  до 1.4.

Три месеци по започнувањето на дијализното леку-вање над 85% од дијализните пациенти треба да ја по-стигнат минимум пропишаната дијализна доза.

Ако дијализата се изведува два пати неделно,  $Kt/V$  за одделни дијализни сеанси треба да биде  $> 1.8$ .

**Мониторирање на третманот**

Во дијализните центри, добиената хемодијализна доза ( $URR$  и  $Kt/V$ ) треба да биде контролирана еднаш месечно. Битно е крвниот примерок да биде земен со стандардна метода (slow flow/stop pump technique), би-дејќи квантифицирањето на ефикасноста на ХД зависи од крвните примероци на уреа земени пред и особено по хемодијализата.

И покрај референтните методи за следење на аде-кватноста на дијализното лекување како  $spKt/V$  и  $URR$  потребен е индивидуалистички пристап кон секој па-циент според коморбидитетите. Доколку за  $spKt/V$  и  $URR$  се постигнати целните вредности, а пациентот се-пак има хемодинамска и кардиоваскуларна нестабил-ност, хипертензија, хиперфосфатемија или потхране-ност, прескрипцијата на дијализната доза може да се менува.

Ако пациентот не успева да ја добие адекватната ХД доза, или постои сигнификантна разлика меѓу про-пишаната и добиената доза, потребна е евалуација од страна на супспецијалист нефролог или испитување на Клиниката за нефрологија.

**Дијализни мембрани**

Треба да се користат дијализни мембрани со соод-ветни перформанси во однос на биокомпатибилност, клиренси и ултрафилтрација. Тие треба да се стерили-зирани со водена пареа или зрачење.

За пациентите со потврдена дијализна амилоидоза, се преферира употребата на биокомпатибилни high flux/large pore дијализери.

Доколку не е прецизирано во упатството за употре-ба, дијализерите треба да се пре-плакнуваат со 2 литри раствор.

**ДИЈАЛИЗНИ РАСТВОРИ**

Потребно е да се обезбедат сите видови на дијализ-ни раствори одн. суви супстанции за индивидуализација на дијализата (во однос на калциум, глюкоза, пуфер).

## КРВЕН ПРИСТАП

Трајни и временни васкуларни пристапи за хемодијализа обезбедуваат клиника за нефрологија и специјализирана нефролошка институција. Времени васкуларни пристапи може да се обезбедуваат и во болнички центри.

Васкуларните пристапи ги работат посебно обучени лекари-нефролози или хирурзи (васкуларни и останати). Центрите кои ги изведуваат васкуларните пристапи треба да бидат оспособени, со кадар и со апаратура, да ги решаваат и сите видови компликации на васкуларните пристапи.

Неопходен е еден тим за васкуларни пристапи на најмалку 80 и најмногу 100 дијализни болни. Еден тим за васкуларни пристапи се состои од оператор, асистент и медицинска сестра-инструментарка.

Просторот за обезбедување васкуларни пристапи треба да ги задоволува минималните хируршки стандарди за тој вид на интервенции.

Основни начела:

- Потребно е навремено планирање и креирање на васкуларниот пристап во преддијализната фаза.

- Идентификација и протекција на местата планирани за васкуларен пристап и едукација на пациентот и персоналот во однос на тоа,

- Постојано следење и навремено откривање на абнормалности на пристапот,

- Имплементација на процедури за подобрување на долговечност на пристапот.

Најголем број болни кои треба да започнат со хронична хемодијализа треба да имаат формирано траен васкуларен пристап.

Најмалку 80% од болните на хронична хемодијализа треба да се дијализираат на нативна артерио-венска фистула.

Планирањето за формирање артерио-венска фистула се врши по следните критериуми: калкулиран клиренс на креатинин  $< 25 \text{ ml/min}$  за дијабетични болни и  $< 20 \text{ ml/min}$  за останатите болни со хронична бубрежна слабост. Оптимално, артерио-венската фистула треба да се направи 3-6 месеци пред очекуваното започнување на лекување со хронична хемодијализа.

Сите дијализни центри се должни да собираат и даваат податоци за проблемите и компликациите на васкуларните пристапи (инфекции на централно венски катетери, инсуфициентност на артерио-венската фистула или васкуларен графт и т.н.) до одделот кој обезбедува васкуларни пристапи.

- При сомнение за инфекција на васкуларниот пристап, минимум стандард за хемодијализен центар е земање на хемокултура. Ако не може да се исполни тој стандард, болните треба итно да се упатат до медицинскиот центар или до клиничкиот центар кој го задоволува тој стандард.

- Секои три месеци се врши испитување на присуство на рециркулација на васкуларниот пристап при што се користи метод со две игли.

- Проценка на венскиот притисок по протокол се врши еднаш месечно, а проценка на васкуларниот пристап по протокол се врши еднаш на шест месеци.

Секој дијализен центар е должен да ги прифати и дијализира болните со секаков вид на васкуларен пристап. Најмалку еднаш годишно на Клиниката за нефрологија ќе се врши перманентна едукација на лекарите и сестрите за работа и одржување на сите видови на васкуларни пристапи и за решавање на проблемите и компликациите од доменот на сите видови пристапи за дијализа.

## СОГЛАСНОСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО ХЕМОДИЈАЛИЗА, ЗАПИРАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО И ОТКАЖУВАЊЕ ОД ДИЈАЛИЗНО ЛЕКУВАЊЕ

Не постојат медицински контраиндикации за лекување со дијализа на болни со бубрежна слабост.

Согласноста за започнување на лекување со дијализа, како и видот на конкретната дијализна метода, се добива од пациентот откако детално ќе му се разјаснат ризиците и користа од лекувањето од страна на медицинскиот тим.

Дијализата се врши после добивање на писмена согласност од страна на болниот.

Неприфаќањето на лекувањето со дијализа од пациентот, се документира со неговиот потпис и потписот на лекарот што го спроведува лекувањето или со потпис на лекарот и сведокот, доколку пациентот не е во состојба да го потпише неприфаќањето на дијализата.

Ако пациентот се предомисли и ја прифати дијализата, лекувањето со дијализа може да започне после добивање писмена согласност од страна на болниот.

Согласноста за запирање на лекувањето со дијализа се добива од пациентот после детално разјаснување од медицинската екипа за последиците од тоа решение. Согласноста на пациентот за запирање на лекувањето со дијализа се дава во писмена форма.

За пациенти кои не се во можност да донесат одлука, писмената согласност за спроведување, не прифаќање или запирање на лекувањето со дијализа се дава од нивните законски застапници.

Неприфаќањето на лекувањето со дијализа, како и согласноста да му се запре дијализното лекување, не претставуваат основа да не се применува конзервативно лекување.

Дополнителен правен акт (етичко-деонтолошко одделение при Етичкиот комитет на Лекарската комора)

Должноста на медицинската екипа во однос на информирањето на болниот вклучува информација за:

- Неговата клиничка состојба;
- Спецификите на претстоечкото лекување;
- Ризикот и користа од неопходните дијагностички и тераписки процедури и манипулации.

## ПЕДИЈАТРИСКА ХЕМОДИЈАЛИЗА

Хемодијализаното лекување на деца се врши на Клиника за нефрологија и во специјализирана нефролошка организација од педијатар со соодветна специјалност односно супспецијализација и од интернист-нефролог.

## ПЕРИТОНЕАЛНА ДИЈАЛИЗА (ПД)

**Тестирање на транспортните карактеристики на перитонеалната мембрана и адекватноста на ПД**

Перитонеалниот тест на еквилибрација (ПЕТ) се изведува после 8 недели од започнувањето со перитонеална дијализа, а потоа на секои 4 до 12 месеци.

Вкупниот неделен креатинин клиренс (дијализа плус остаточна бубрежна функција) треба да е со следните минимални вредности:

- креатинин клиренс од 60 литри/неделно/1,73м<sup>2</sup> и/или

- Kt/V за уреа/неделно треба да е најмалку 2.0.

Кај пациентите со бавен транспорт на нискомолекулските супстанции низ перитонеалната мембрана, вкупниот неделен креатинин клиренс може да биде најмалку 50 литри/неделно/1,73м<sup>2</sup> и/или Kt/V за уреа/неделно со вредност 1.7.

Ризик од инфективни компликации

Перитонитот преставува инфективна компликација на перитонеалната дијализа. Честотата на инфективните компликации при ПД не треба да ги надминува следните показатели:

а) Честота на перитонит - 1 епизода на 18 или повеќе пациентови/месеци

б) Честота на стерилни култури од перитонеален дијализат кај болни со клиничка слика за перитонит - под 15%

с) Честота на излекување при прва епизода на перитонит - над 80% (без отстранување на перитонеалниот катетер).

### Перитонеална дијализа кај деца

Деца кои се лекуваат со ПД треба да се следат во центар за дијализа специјализиран за лекување на деца. Показателите за ефективност на лечењето, односно за адекватноста на ПД кои се поставени за возрасни, се сметаат за минимум потребни при лекувањето на деца со ПД.

### Индикации за префрлање на пациент од перитонеална дијализа на хемодијализа

Одлуката за префрлање на пациент од перитонеална дијализа на хемодијализа се темели на клиничката процена на лекарот или желбата на пациентот. NKF-KDOQI групата за васкуларни пристапи советуваат обезбедување на артерио-венска фистула пред префрлање на пациентот од перитонеална дијализа на хемодијализа.

Индикации:

- непостигнување на адекватен неделен креатинин клиренс и/или Kt/V за уреа/неделно, при непостоење на медицински, технички и социјални контраиндикации за започнување со хемодијализа

- неадекватна детоксикација или ултрафилтрација

- чест развој на инфективни компликации (перитонит)

- развој на технички/механички компликации со катетерот за перитонеална дијализа

- тешка малнутриција како резултат на губењето на протеини низ перитонеалната мембрана

- тешка хипертриглицеридемија.

### БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА

#### 1. Регулари месечни испитувања:

- Уреа, креатинин
- Електролити
- Гликемија
- Крвна слика со тромбоцити и еозинофили
- Серумско железо
- ТИБЦ
- Алкална фосфатаза
- Трансаминази
- sp Kt/V и URR
- Ц реактивен протеин (CRP)
- Процена на венскиот притисок
- Процена на сувата тежина според клинички и параклинички методи

#### 2. Регулари тримесечни испитувања:

- Протеинограм
- Липиден статус
- Феритин во крв
- Мочна киселина
- Протеинска катаболна стапка
- Резидуална функција на природниот бубрег (доколку таква постои)

#### 3. Регулари шестмесечни испитувања:

- електрокардиографија
- Паратхормон
- Перитонеален тест на еквилибрација кај перитонеална дијализа

- Маркери за вирусни хепатити Б и Ц и HIV

- Антропометриски мерења (БМИ)

- Проценка на васкуларниот пристап

#### 4. Годишни испитувања

- Ртг. бели дробови и срце
- Мерење на телесна висина

#### 5. Други иследувања се вршат според индикација

Предвидените биохемиски анализи и другите испитувања не влегуваат во дефинираната цена за една хемодијализа.

Медицински истражувања и тестирања на лекови, медицински помагала и друго се врши со строго почитување на етички начела и принципи и со потпишана согласност од пациентите.

### КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ И ДРУГИ ПАРАМЕТРИ

Вредностите на албуминот, фосфатите, калциумот и калиумот се однесуваат на примероци крв земени пред дијализа

- Албумин: серумскиот албумин треба да биде во нормалните граници

- Бикарбонати: серумскиот бикарбонат треба да биде меѓу 20 и 26 ммол/Л кај болни на хемодијализа и меѓу 25 и 29 ммол/Л кај болни ЦАПД

- Паратхормон (ПТХ): ПТХ треба да се одржува во вредности од 150 - 300 pg/ml)

- Фосфати: серумските фосфати треба да се од 1.13 до 1.78 ммол/Л

- Калциум: серумскиот калциум треба да биде помеѓу 2.1 и 2.6 ммол/Л

- Калиум: серумскиот калиум треба да биде помеѓу 3.5 и 6.5 ммол/Л при болни на хемодијализа. При болни на перитонеална дијализа-меѓу 3.5 и 5.5 ммол/Л

- PCR да изнесува над 1.0 г/кгТТ/ден

Откривање нозокомијални инфекции, следење и вакцинација

- Сите пациенти пред започнување со хемодијализа или трансфер од друг дијализен центар, мора да се тестираат за ХБВ антигенот (ХБсАг), антитела за хепатит Б, Ц и ХИВ

- Регулари рутински тестови за следење на ХБсАг анти ХЦВ антитела и трансаминази се прават на 6 месеци.

- Пациенти по завршена вакцинација се следат на годишно за Анти ХБс и при АнтиХБс  $\geq 10$  U/L се бустерираат

2. Пациент за кој нема резултати од серолошки анализи, треба да се дијализира на посебна дијализна машина односно со соодветна дезинфекција по дијализата (топлотна и хемиска).

3. Носители на ХБСАг, Анти-ХЦВ или Анти-ХИВ:

- Изолација со посебни машини и сали при висока преваленца на позитивни болни во дијализната единица

- Во преодниот период до обезбедување на изолација на позитивните пациенти, тие мора да се сместат на машини околу кои постои помала работна фреквенност т.е. настрана во салата

- Персоналот кој опслужува позитивни болни треба да има солиден имунитет против ХБВ.

4. Пациентите мора да се обучат за базичните мерки за контрола на инфекциите вклучувајќи постојана употреба на ракавици при хемостаза на канулираните места и миеење на рацете по третманот.

#### **1. Високо ризични пациенти (по отсатство или престој во друг центар)**

Пред патувањето пациентите треба да се тестираат за Хепатит Б антиген (ХБсАг), Хепатит Ц антитела (антиХЦВ) и ХИВ антитела

По враќањето пациентот треба да биде:

- обсервиран за инфекции од 1-3 месеци

- треба да биде тестиран за ХБсАг, ХЦВ антитела и ХЦВ-РНА, и да се дијализира на изолирана машина или постоечката со двојна дезинфекција (топлотна и хемиска)

Процена на можна експозиција на вирус во случај ако:

- Пациентот се дијализирал во центар каде постоела претходна расејка на крвно пренослив вирус

- Пациентот се дијализирал во центар каде не се дефинирани мерки за контрола на ширење на инфекции

- Пациентот учествувал во високо-ризични дејствија, како и во употреба на дрога и слично во тек на отсуството.

Доколку постои сомнеж за ХИВ, пациентот треба да се тестира веднаш по враќањето, како и во следните 4 недели.

Имплементирајќи ги овие упатства, минимум периодот на обсервација ќе зависи од тоа колку рано HCV RNA резултатите ќе бидат достапни (околу 2 недели).

Максимум времето на изолација ќе биде 3 месеци, каде ризикот од експозиција – особено кај пациент без ХБВ имунитет, се смета за висок.

На инфидираните болни не може да им се прекине лекувањето со дијализа.

Скрининг на назално носителство Staphylococcus aureus или МРСА се врши кај сите пациенти, еднаш годишно. Исклучок се пациентите кои имаат централен венски катетер како васкуларен пристап за хемодијализа, кај кои контролата за назално носителство, по потреба, се прави и почесто.

При пациентите кои се лекуваат со времен крвен пристап, на секоја ХД се врши редовна преврска и дезинфекција на централниот венски катетер

На сите хемодијализни пациенти кои се назални носители на Staphylococcus aureus се спроведува терапија со интраназално давање на 2% маст мупироцин во текот на 5 дена.

На пациентите што се на перитонеална дијализа кои се назални носители на Staphylococcus aureus се спроведуваат 5-дневни кури со 2% маст мупироцин интраназално на секои 4 седмици.

#### **КАРДИОВАСКУЛАРНИ РИЗИК ФАКТОРИ**

Пациентите кои започнуваат дијализа треба да бидат евалуирани за традиционалните и нетрадиционалните ризик фактори.

Ехокардиографија треба да се направи иницијално, по постигнувањето на сувата тежина и потоа на секои три години. При актуелни промени во клиничката состојба или планирана трансплантација и почесто.

Кај пациентите кои се лекуваат со хронична дијализа подолго од 3 месеци, треба да биде регулиран крвниот притисок. Се препорачува одржување на вредностите на пред дијализниот крвен притисок под  $< 140/90$  ммХг.

Кардијалната слабост кај пациенти на дијализа се лекува со инхибитори на АКЕ, и евентуално со соодветни бета блокатори во мали дози, ако нема контраиндикации за таквото лекување.

Пациентите треба да се евалуираат за дислипидемија и третираат. По исклучување на секундарни форми на дислипидемија пациентите се советуваат за промена на животните навики и контрола на обезноста. Кај пациентите со дислипидемија која не одговара на овие мерки се воведува антилипемична терапија со цел да се намали КВС коморбидитет и особено тромбози на фистули.

Пациентите со Интрадијализна хипотонија (ИДХ) треба да се евалуираат за волуменскиот и кардијалниот статус. Превенцијата се спроведува со промена на навиките на пациентот кон внес на сол, вода и лекови како и оптимизација на дијализниот третман.

#### **АНЕМИЈА ВО СОСТАВ НА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА СЛАБОСТ**

Анемијата кај болните на дијализа се лекува со еритропоетин или со еритропоеза стимулирачки агенси (ЕСА) со цел да се постигнат следните стандарди:

- Целен хемоглобин 105 г/л - 125 г/л

- Еритропоетин е индициран за секој болен со Нб под 110 g/l земајќи ги во обзир состојбите и коморбидитетите кои можат да ја намалат или понишат неговата ефикасност

- Дозите на еритропоетин задолжително се ревидираат при Нб над 120 g/l со цел да се запре тенденцијата на пораст на Хб-от.

- Задолжителен е адекватен железен статус (% на сатурација на трансферинот >20%, или серум феритин над 100 mikrog/L)

- Лекувањето на анемијата треба да се спроведува според последните NICE – упатства, како и Европските препораки од ЕРБП групата за ревизија на упатства

- Администрацијата треба да биде интравенска или супкутана

- Пациентите кои се резистентни на терапијата со епоетин се упатуваат на Клиниката за нефрологија

### МЕТАБОЛИЗАМ НА КОСКА ВО СКЛОП НА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА БОЛЕСТ

Метаболизмот на коската потребно е да се следи и лекува со цел да се постигне контрола на вредности на:

- Паратхормон (150 - 300 pg/ml)

- Фосфати: ( 1.13 до 1.78 mmol/L)

- Калциум (тотален): ( 2.1 и 2.6 mmol/L)

Потребно е да се тежнее достигнување на нормалните (референтни) вредности на калциумот и фосфорот. Поради користење на различни ПТХ имуноесеи препорачано е одржување на ПТХ 2-9 пати над референтните вредности.

Почеста контрола на овие параметри е потребна кај пациентите кои примаат конкомитантни лекови за абнормалности на истите или пред трансплантација. Одредувањето на ПТХ може да се проретчи кај пациенти со постоејано одржани вредности околу долната реф. граница.

При покачување на вредноста на фосфорот  $\geq 1.78$  ммол/Л на пациентот му се советува нископротеинска диета и подолга дијализа. Доколку вредноста на фосфорот и покрај диетата е висок, се воведуваат фосфороврзувачи и тоа како прв избор калциумски, а потоа и некалциумски или комбинација. Доколку калциумот во крвта надминува 2.54 ммол/Л и/или ПТХ > 150 pg/ml кај пациентот не се препорачува лекување со калциумски туку со некалциумски врзувач на фосфор. Кај пациенти со артериски и други калцификати или мекоткивни калцификати треба да се употребуваат некалциумски врзувачи на фосфор.

Пациентите со висок калциум во крвта и покрај примена на некалциумски врзувач и намалена доза на витамин Д, треба да се дијализираат со дијализат со вредност на калциум 1.25 ммол/л. Витаминот Д3 треба да се применува кај пациенти со ПТХ над нормалната граница со внимание кон калциум и фосфор вредности-те.

Коскената болест е потребно е да се дефинира и лекува според видот и тоа:

- Болест со висок или мешан тип на коскена болест
- Остеомалација

- Адинамична коскена болест

Пациентите со хиперпаратироидизам се лекуваат со паратиреоидектомија (субтотална) при ПТХ  $\geq 800$  pg/ml и отсуство на одговор на целокупната терапија.

### ЛЕКУВАЊЕ НА ХРОНИЧНАТА БУБРЕЖНА СЛАБОСТ ВО ПРЕД ДИЈАЛИЗНА ФАЗА

Откривањето на болни со хронична бубрежна болест (ХББ) се врши со стандардизирани методи во примарната, секундарната и терциерната здравствена заштита, со максимална координираност помеѓу трите нивоа како и на државно ниво.

Раното откривање на ХББ значи скрининг во ризичните групи за развивање на ХББ. Потребно е мерење на серумскиот креатинин, откривање и следење на протеинурија и други бубрежни абнормалности при присас-тво на:

- хипертензија и/или дијабетес мелитус

- верифициран кардиоваскуларен коморбидитет

- анемија

- фамилијарна анамнеза за постоење на бубрежна болест или лекување со дијализа

- системско заболување кое најчесто претходи на ХББ

Треба да се предвиди упатување кај нефролог кога ГФР е <60 мл/мин, а задолжително е кога ГФР е < 30 мл/мин.

Доколку ГФР не може да се измери или предвиди, болните со хронична бубрежна слабост треба да се упатат кај нефролог кога две последователни мерења на плазма креатининот ќе изнесуваат повеќе од 150  $\mu$ мол/л кај мажи и над 120  $\mu$ мол/л кај жени, што приближно одговара на ГФР од 50 мл/мин. Ваквите болни мора да се упатат кај нефролог, независно дали имаат и други знаци на хронична бубрежна болест, како на пр. протеинурија.

Болните со ГФР < 60 мл/мин треба да бидат подложени на посебен тераписки режим кој ќе биде насочен кон:

1. Намалување на морталитетот и морбидитетот на бубрежната слабост преку:

- Стриктна контрола на крвниот притисок под 130/80 mmHg, вклучувајќи намален внес на сол како и употреба на додатна мултипла и диуретска терапија на основната терапија лекови од групата на АКЕ и АРБ

- Пациентите со обезност треба да ја намалат тежината, да спроведат здрав начин на живот, да престанат да пушат, намалат конзумација на алкохол и зголемат физичка активност.

- Кај пациентите со дијабет и ХББ треба да се оптимизира гликемијата на гладно <7.2 mmol/L и хемоглобин А 1с (HbA 1c ) вредност <7%. Нормо и хипотензивните пациенти со дијабет и ХББ треба да се третираат со АКЕ или АРБ лекови.

- Корекција на реналната анемија со препарати на железо и рекомбинантен хуман еритропоетин

- Нутритивен режим кој има за цел да спречи малнутриција а сепак да вклучува хипопротеинска диета

- Корекција на ацидобазниот статус

- Одржување на калциум и фосфор хомеостазата со фосфор-врзувачи

2. Забавување или превенција на прогресијата на бубрежната слабост вклучува:

- Специфична терапија на основното бубрежно заболување

- Редовна проценка на ГФР и протеинуријата (еднаш месечно, а доколку прогресијата е бавна и еднаш на три месеци) за да може да се насочи терапијата

- Стриктна контрола на крвниот притисок (<130/80, а кај оние кои имаат протеинурија над 1 г/24 часа < 125/75)

- Давање на АСЕ инхибитори кај болни со дијабет и кај оние со протеинурија над 3 г/24 часа

- Модификација на ризик факторите (прекин на пушењето, корекција на липидните абнормалности)

- Хигиено-диететски режим кој вклучува протеински внос од 0.75 г/кг/ден а доколку ГФР е под 25-30 мл/мин протеински внос од 0.6 г/кг/ден

Болните со ГФР < 30 мл/мин која прогресивно се намалува, треба да бидат згрижени од нефролог и да бидат подготвени за започнување на терминалната фаза на бубрежната слабост. Оваа подготовка вклучува:

- Навремена едукација на пациентите и семејствата за изборот на модалитетот на лекување и видот на васкуларниот пристап.

- Избор на најсоодветното место (дома или во болница) и форма на терапија (хемодијализа, перитонеална дијализа, пре-емптивна трансплантација или конзервативен третман). Овој избор вклучува и дискусија меѓу пациенти, нивните семејства и нефролошкиот тим. За ова може да има потреба и од совет од социјален работник.

- Серолошка анализа на маркерите за хепатит и ХИВ и имунизација против хепатит Б и сезонски грип

- Кога ГФР ќе се намали на 15 мл/мин/1.73 м<sup>2</sup> мора да се прави проценка еднаш месечно, со посебно внимание на контролата на крвниот притисок, хиперхидратацијата, биохемиските абнормалности и корекција на малнутрицијата. Нефрологот треба да ја процени користа, ризикот и штетата од започнување со бубрежно надоместувачка терапија.

### Кога да се започне со дијализа

Дијализата треба да се започне кога ГФР ќе се намали под 15 мл/мин и присутни се едно или повеќе од следното: симптоми и знаци на уремија, неможност да се контролира хиперхидратацијата или крвниот притисок, или прогресивно влошување на нутритивниот статус.

Во секој случај, дијализата мора да се започне пред ГФР да се намали на 6 мл/мин/1.73 м<sup>2</sup>, дури и ако на болниот му била пружена оптимална грижа во пред-дијализниот период и е без симптоми.

Болните со висок ризик, на пр. болни со дијабет може да имаат бенефит од порано започнување со дијализа, односно ГФР повеќе од 15 мл/мин.

### ДИЈАЛИЗНО ЛЕКУВАЊЕ ВО КЛИНИЧКА И ИНТЕНЗИВНА НЕФРОЛОШКА ЕДИНИЦА (ИНЕ)

Во интензивна нефролошка единица се лекуваат пациенти со:

- Акутна бубрежно оштетување
- Мултиорганска системска слабост
- Хемодинамска нестабилност
- Септичен синдром
- Хеморагичен синдром
- Интоксикации

- Влошена и/или комплицирана хронична бубрежна слабост со: диселектролитемија, животна загрозувачки вишок на екстрацелуларен волумен, декомпензирана ренометаболична ацидоза

- Деца со потреба од дијализно лекување

Видови на дијализно лекување во ИНЕ:

- Интервентни акутни, комплицирани дијализи
- Хронични комплицирани дијализи

Дијализното лекување се спроведува во единица за интензивна нефролошка нега, со потреба од секојдневни дијализни третмани, мониторирање на витални параметри со соодветна стандардизирана опрема за вакви единици.

### АПЕНДИКС 1

1. Формула за URR

$$URR = (1 - U_{r\text{ po}} / U_{r\text{ pred}}) \times 100$$

2. Формула за Kt/V (Daugirdas 2)

$$Kt/V = -\ln(U_{r\text{ po}} / U_{r\text{ pred}} - 0.008 \times t) + (4 - 3.5 \times U_{r\text{ po}} / U_{r\text{ pred}}) \times U_{f/W}$$

U pred - преддијализна концентрација на уреа; U po - постдијализна концентрација на уреа; UF - UF волумен (TT пред ХД – TT по ХД); W - TT по ХД; t - времетраење на ХД во часови;

3. За **калкулирање** на (протеинска катаболична стапка) PCR потребни се две концентрации на уреа, првата уреа се земе по завршувањето на ХД од првата ХД во неделата (понеделник или вторник) и втората уреа се зема пред наредна ХД од истата недела (среда или четврток),

$$PCR (\text{gr/kg/dn}) = 0.22 + (0.1 \times ID \times 24 / TID)$$

ID = U<sub>2</sub> – U<sub>1</sub> е разлика во интердијализна акумулација на уреа (U<sub>2</sub>- уреа пред почеток на наредна ХД и U<sub>1</sub> - уреа по завршување на првата ХД); TID – интердијализно време во часови;

### 4. SLOW FLOW / STOP PUMP SAMPLING TECHNIQUE

- При комплетно завршена ХД намали ја ултрафилтрационата рата или исклучи ја УФ

- Намали го крвниот проток на 50-100 ml/min

- По 2 - 3 минути (или по 5 минути) \*\*, при така мален крвен проток, земи крвен примерок од артериската линија за постдијализна концентрација на уреа (SLOW FLOW) \* или непосредно стопирај ја крвната пумпа и земи го крвниот примерок за посдијализна концентрација на уреа (STOP PUMP).

**\* Методата е по едноставна и се користи како посупериорна**

**\*\*** 2-3 минути се потребни за елиминирање на влијанието на рециркулацијата во васкуларниот простор, додека доколку се земе по 5 минути ќе се елиминира влијанието и на кардиопулмоналната рециркулација.

## АПЕНДИКС 2

**Формули за процена на бубрежната функција која на тој начин се изразува како “еквивалент на ГФР”**

**1. MDRD формула**

$$\text{GFR (ml/min/1.732)} = 170 * (\text{Scr}/88.4)^{-0.999} * (\text{Vozr})^{-0.176} * (\text{Sura} * 0.357)^{-0.170} * (\text{Alb})^{0.318} * (0.762 \text{ за жени}) * (1.18 \text{ за црна раса})$$
**2. MDRD скратена формула\***

$$\text{GFR (ml/min/1.732)} = 186 * (\text{Scr}/88.4)^{-1.154} * (\text{Возр})^{-0.203} * (0.742 \text{ за жени}) * (1.21 \text{ за црна раса})$$
**3. Cockcroft-Gault формула**

$$\text{Ccr (ml/min)} = [(140 - \text{Vozr}) * \text{TT (kg)} * 88.4] / (72 * \text{Scr}) * (0.85 \text{ за жени})$$
**4. Gehan & George формула за телесна површина**

$$\text{TP (m}^2\text{)} = \text{TT(kg)}^{0.51456} * \text{Visina (cm)}^{0.42246} * 0.01250$$

Формулата ќе ја користат најчесто нефролози за точна процена на ГФР во рутинската нефролошка пракса, а доколку во иднина биде прифатена од биохемиските лаборатории и биде реферирана рутински на секој лабораториски наод во случаи кога серумскиот креатинин е покачен, ќе биде користена и во терминологијата на лекарите од секундарна и примарна здравствена заштита.

## Литература

1. HEMO study: No improvement in survival in patients on conventional thrice weekly dialysis when dialysis dose was increased kt/V of 1.45 v.s 1.05. Eknoyan et al NEJM 347:2010, 2002
2. HEMO study: Risk from Cerebrovascular Disease death decreases with High flux compared to low flux membranes. Delmez et al, AJKD, 47, 131-138, 2006
3. 4D-STUDY : Dialyser Membrane Characteristics and Outcome of patients on maintenance Hemodialysis. Krane et al, Am J Kidney Dis, 49,267-275, 2007
4. DOPPS study: ON-LINE HDF reduces mortality. B. Canaud. KI. 69, 2067-2093, 2006
5. Risk of All-cause mortality increases with lowering treatment time category. Saran et al. Kidney Int 69: 1222-1228, 2006
6. Attributable Risk of Mineral metabolism on patients survival Moe and Chertow Clin J Am Soc Nephrol 1:697, 2006
7. Tassin Experience: Salt and water balance. Charra et al. Kidney Int 3:16, 1999
8. NECOSAD:Dutch cooperative study on dialysis adequacy. Termorshuizen et al JASN 15:1061, 2004
9. Frequency and not Kt/V improves survival on hemodialysis. Kooistra et al, NDT 1998 13:2853
10. Predialysis  $\beta_2\text{-M}$  vs. clinical survival of dialysis patients. Cheung et al. JASN, 17, 545-555, 2006
11. NECOSAD study. Residual GFR as predictor of survival of dialysis patients. Merkus et al. AJKD 2000, 35:69
12. Endorsement of the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) hepatitis C guidelines: a European Renal Best Practice (ERBP) position statement Nephrol Dial Transplant (2009) 24: 719-727

13. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HEMODIALYSIS ADEQUACY, UPDATE 2006/ KDOQI-US (www.kidney.org/professionals/kdoqi/)

14. KDIGO. Clinical practice guidelines for the prevention, diagnosis, evaluation, and treatment of hepatitis C in chronic kidney disease.. Kidney Int 2008; 73(Suppl 109): S1-S2

15. Zoccali C, Abramowicz D, Cannata-Andia JB et al. European Best Practice quo vadis? From European Best Practice Guidelines (EBPG) to European Renal Best Practice (ERBP). Nephrol Dial Transplant. 2008; 23: 2162-6

16. Hoggard J, Saad T, Schon D, Vesely TM, Royer T. Guidelines for venous access in patients with chronic kidney disease. Sem Dial 2008;21:186-91.

17. NICE clinical guideline 39. Anaemia management in people with chronic kidney disease.(2006).www.nice.org.uk

18. Anemia management in dialysis patients. Kalantar-Zadeh & Aronoff. J Am Soc Nephrol 2009;20:479-487

19. Program for Detection and Management of Chronic Kidney Disease,Hypertension, Diabetes and Cardiovascular Disease in Developing Countries. KHDC PROGRAM .Kidney Int 67(s94):s2-27, 2005.

20. Hemoglobin levels and mortality risk in dialysis patients. Gilbertson et al. Nephrol Dial Transplant 2006;21(Suppl 4):iv169

21. Reduction of haemoglobin variability improves survival of dialysis patients. Kalantar-Zadeh & Aronoff. J Am Soc Nephrol 2009;20:479-487

22. KEEP study: Prevalence of anaemia in CKD increases sharply after stage 4. McFarlane SI et al. Am J Kidney Dis 2008;51 (Suppl 2):S46-55

23. CREATE study: Normalization of Hb may be easily achieved in non-dialysis CKD management with ESA and iron. Drueke TB et al. N Engl J Med 2006;355:2071-84

24. CREATE study: Normalization of anaemia in CKD has no significant impact on survival and CV events. Drueke TB et al. N Engl J Med 2006;355:2071-84

25. TREAT Study: Hb response to ESA. Pfeffer MA et al. N Engl J Med 2009;361:2019-32

26. Anaemia increases the risk of hospitalization in paediatric patients with CKD Staples AO et al. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:48-56

27. Single-dose i.v. iron is effective in patients with non-dialysis CKD Tagboto S et al. J Ren Care 2009;35:18-23

28. Iron in patients with CKD and anaemia. Macdougall IC. J Ren Care 2009;35(Suppl 2):8-13

29. Anaemia management in patients with chronic kidney disease: a position statement by the Anaemia Working Group of European Renal Best Practice (ERBP) .Francesco Locatelli et al. Nephrol. Dial. Transplant. (2009) 24 (2): 348-354.

30. Locatelli F et al.Clinical practice guidelines for anemia in chronic kidney disease: problems and solutions. A position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int 2008;74(10):1237-1240.

31. European Best Practice Guidelines for Peritoneal Dialysis. NDT Volume 20 suppl 9 (2005)

32. EBPg on Vascular Access. Jan Tordoir. Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 2]: ii88–ii117

33. 2006 Updates Clinical Practice Guidelines and Recommendations : Vascular access, National Kidney Foundation

34. Guidelines of Vascular Access Society

35. KDOQI Clinical Practice Guidelines for Cardiovascular Disease in Dialysis Patients.(2005) /www.kidney.org/

36. KDOQI Clinical Practice Guideline for Diabetes and Chronic Kidney Disease(2011)

37. EBPg guideline on dialysis strategies Nephrol Dial Transplant (2007) 22 [Suppl 2]: ii5–ii21

38. NFK-K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Hemodialysis Adequacy Am J Kidney Dis 2006 Jul; 48(Suppl 1):S13-97

39. KDOQI Clinical Practice Guideline for bone metabolism and disease in chronic kidney disease . Am J Kidney disease (2003) Vol 42 S1-s201

40. KDIGO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, evaluation, prevention and treatment of Chronic Kidney Disease- Mineral and Bone Disorder. Kid Int Vol(2009) 76 [Suppl 113]: s1-s130

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 3728.

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

#### Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/10, 64/11 и 98/11), во член 13 по став (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„ (5) Четвртта или урбана единица може да се состои од една градежна парцела доколку границите на четвртта се совпаѓаат со границите од наменската зона од Член 27-а став 1 од овој правилник.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

#### Член 2

Во членот 24 точката 4 се менува и гласи:

„ 4. Градежна парцела со намена А, Б, В и Г не може да се формира на сметка на градежно земјиште за општа употреба планирано за сообраќајна инфраструктура или на сметка на градежно земјиште со изведена група на класи на намена Д“.

Во точка 5, зборовите: „утврдена во план од повисоко ниво“ се бришат.

#### Член 3

По членот 27 се додава нов член 27 - а кој гласи:

„ член 27–а

(1) По исклучок кога наменската зона е составена од различни но компатибилни намени при што групата на класи на намени А -Домување (А0 - домување во

станбени куќи со посебен режим на користење, А1 – домување во станбени куќи и А2 – Домување во станбени згради) е именител на зоната, за истата може да се оформи една градежна парцела во деталениот урбанистички план или во урбанистичкиот план за село кои се изработуваат во размер 1:1000.

(2) Површината на градежната парцела од став (1) на овој член треба да изнесува минимум 30 ха.

(3) За градежната парцела од ставовите (1) и (2) на овој член, не се применуваат одредбите од членот 34 од овој правилник.

(4) Во градежната парцела од ставовите (1) и (2) на овој член вкупната процентуална застапеност на класите на намени А - Домување (А0 - домување во станбени куќи со посебен режим на користење, А1 – домување во станбени куќи и А2 – Домување во станбени згради) треба да биде минимум 60%.

(5) Процентуалната застапеност на компатибилните намени во градежната парцела од ставовите (1) и (2) на овој член треба да биде за:

- А3 – Групно домување и А4 – Времено сместување, максимум 5%

- Б – Комерцијални и деловни намени и В – Јавни институции, максимум 15%

- Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори, минимум 20% .

(6) Учеството на групата на класи на намени Е – Инфраструктура – се утврдува при изработка на архитектонско урбанистички проект.

(7) Класите на намени од ставовите (4), (5) и (6) на овој член, се определуваат при изработка на урбанистичкото решение на градежната парцела од ставовите (1) и (2) на овој член во архитектонско урбанистичкиот проект.

#### Член 4

Во членот 30 во став (3), во насловот А- ДОМУВАЊЕ, во алинејата 5, А4 времено сместување, зборот : „хотели“, се заменува со зборот : „мотели“, во насловот Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, алинејата 10, Б5 хотелски комплекси, се менува и гласи : „Б5 хотели во кои спаѓаат сите видови хотели и хотелски комплекси кои имаат различни содржини од услужен карактер“ и во насловот В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, во алинејата 4 В4 државни институции по зборот : „агенции“, сврзникот и се заменува со записка а по зборот : „дирекции“ се додаваат зборовите : „ и дипломатски претставништва “.

#### Член 5

Табелата 1 и Табелата 2 се заменуваат со нови Табели 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-16097/1  
6 декември 2011 година  
Скопје

Министер,  
Миле Јанакиески, с.р.

| ТАБЕЛА - 1                                                                                                                                                             |                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Наменска употреба на градежно земјиште во урбанистички планови донесени до 28 јуни 2006 година, која соодветствуваат со класите на намени дефинирани со овој Правилник | Основна класа на намена                         | Група на класи на намени                  |
| • СЕМЕЈНИ КУЌИ СО ГРАДИНИ, ИНДИВИДУАЛНО ДОМУВАЊЕ, СТАНОВАЊЕ И ВИЛНИ НАСЕЛБИ                                                                                            | <b>A0</b><br>ДОМУВАЊЕ СО ПОСЕБЕН РЕЖИМ          | <b>A</b><br>ДОМУВАЊЕ                      |
| • СЕМЕЈНИ КУЌИ СО ГРАДИНИ, ИНДИВИДУАЛНО ДОМУВАЊЕ, СТАНОВАЊЕ                                                                                                            | <b>A1</b><br>ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ          |                                           |
| • ВИКЕНД НАСЕЛБИ, ВИКЕНД ЗОНИ, ВИКЕНД КУЌИ                                                                                                                             |                                                 |                                           |
| • ЗОНА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОМАЌИНСТВА, СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОРОВИ                                                                                                            |                                                 |                                           |
| • ИНДИВИДУАЛНО ДОМУВАЊЕ СО ТЕРЦИЕРНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                          |                                                 |                                           |
| • ЗАЕДНИЧКИ СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                           | <b>A2</b><br>ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ        |                                           |
| • КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ                                                                                                                                                  |                                                 |                                           |
| • КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ                                                                                                                                                 |                                                 |                                           |
| • СТРУКТУРАЛНО ДОМУВАЊЕ                                                                                                                                                |                                                 |                                           |
| • ДОМУВАЊЕ - ПРОГРАМА НА ВЛАДА                                                                                                                                         |                                                 |                                           |
| • РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ГРАДБИ                                                                                                                                                |                                                 |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    | <b>A3</b><br>ГРУПНО ДОМУВАЊЕ                    |                                           |
| • СТАРСКИ ДОМ                                                                                                                                                          |                                                 |                                           |
| • ОБЈЕКТИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                                                                                                         |                                                 |                                           |
| • УЧЕНИЧКИ ДОМ                                                                                                                                                         |                                                 |                                           |
| • ИНТЕРНАТ, СТУДЕНТСКИ ДОМ                                                                                                                                             |                                                 |                                           |
| • СТУДЕНТСКИ ДОМ                                                                                                                                                       |                                                 |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    | <b>A4</b><br>ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ                 |                                           |
| • ВИКЕНД НАСЕЛБИ, ВИКЕНД ЗОНИ, ВИКЕНД КУЌИ                                                                                                                             |                                                 |                                           |
| • ХОТЕЛ                                                                                                                                                                |                                                 |                                           |
| • МОТЕЛ                                                                                                                                                                |                                                 |                                           |
| • ПЛАНИНАРСКИ ДОМ                                                                                                                                                      |                                                 |                                           |
| • ЛОВЕН ДОМ                                                                                                                                                            |                                                 |                                           |
| • КАМП                                                                                                                                                                 |                                                 |                                           |
| • СИТЕ ВИДОВИ НА ОДМОРАЛИШТА                                                                                                                                           |                                                 |                                           |
| • ДУЌАНИ                                                                                                                                                               | <b>B1</b><br>МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ | <b>B</b><br>КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ |
| • ТРГОВСКИ ЦЕНТАР                                                                                                                                                      |                                                 |                                           |
| • ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ                                                                                                                                                   |                                                 |                                           |
| • РАСАДНИК                                                                                                                                                             |                                                 |                                           |
| • УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                     |                                                 |                                           |
| • АГЕНЦИИ                                                                                                                                                              |                                                 |                                           |
| • ТРГОВИЈА                                                                                                                                                             |                                                 |                                           |
| • УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ И Сл.                                                                                                                                         |                                                 |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    |                                                 |                                           |
| • ТРГОВСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                                     | <b>B2</b><br>ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ            |                                           |
| • ТРГОВСКИ ЦЕНТАР                                                                                                                                                      |                                                 |                                           |
| • ПАЗАРИ                                                                                                                                                               |                                                 |                                           |
| • СТОЧНИ ПАЗАРИ                                                                                                                                                        |                                                 |                                           |
| • КВАНТАШКИ ПАЗАР                                                                                                                                                      |                                                 |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    | <b>B3</b><br>ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ        |                                           |
| • УГОСТИТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧКИ КАПАЦИТЕТИ                                                                                                                                 |                                                 |                                           |
| • РЕСТОРАН                                                                                                                                                             |                                                 |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    |                                                 |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    | <b>B4</b><br>ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ                   |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ - ПРОГРАМА НА ВЛАДА                                                                                                                                |                                                 |                                           |
| • ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА                                                                                                                                                 |                                                 |                                           |
| • УГОСТИТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧКИ КАПАЦИТЕТИ                                                                                                                                 | <b>B5</b><br>ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ                 |                                           |
| • ХОТЕЛИ                                                                                                                                                               |                                                 |                                           |
| • ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ                                                                                                                                                   |                                                 |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    |                                                 |                                           |
| • СПОРТСКИ ЦЕНТРИ, ОБЈЕКТИ                                                                                                                                             | <b>B6</b><br>ГРАДБИ ЗА СОБИРИ                   |                                           |
| • СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ                                                                                                                                                    |                                                 |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ОБРАЗОВАНИЕ</li><li>• ОСНОВНО ШКОЛО - УЧИЛИШТЕ</li><li>• СРЕДНО ШКОЛО - УЧИЛИШТЕ</li><li>• ФАКУЛТЕТ</li><li>• РАСАДНИК</li><li>• СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ</li><li>• ОБЈЕКТИ ОД ЗДРАВСТВО</li><li>• ОБЈЕКТИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</li><li>• САНАТОРИУМИ</li><li>• БАЊИ</li><li>• ДЕТСКИ ГРАДИНКИ</li><li>• СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ</li><li>• ОБЈЕКТИ ОД КУЛТУРА И НАУКА</li><li>• ТЕАТАР</li><li>• ИНСТИТУТ</li><li>• ДОМ НА КУЛТУРА</li><li>• СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ</li><li>• ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УПРАВА</li><li>• КАЗНЕНО ПОПРАВЕН ДОМ</li><li>• КОМПЛЕКСИ И ОБЈЕКТИ НА МО</li><li>• СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ</li><li>• ДИПЛОМАТСКИ ПРЕСТАВНИШТА</li><li>• СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ</li><li>• ЈАВНА АМИНИСТРАЦИЈА</li><li>• ПОСТОЈНИ ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ</li><li>• ЦРКВА</li><li>• ЏАМИЈА</li><li>• СИНАГОГА</li><li>• ХРАМ</li><li>• МАНАСТИР</li><li>• СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ</li><li>• ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ</li><li>• ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА</li><li>• РАФИНЕРИЈА</li><li>• ТЕШКА ИНДУСТРИЈА</li><li>• ЖЕЛЕЗАРА</li><li>• СЛОБОДНА СТОПАНСКА ЗОНА</li><li>• МАЛО СТОПАНСТВО</li><li>• ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА</li><li>• ФАРМИ</li><li>• СЕРВИСИ</li><li>• МАЛО СТОПАНСТВО</li><li>• СТОВАРИШТА</li><li>• МАГАЦИНИ</li><li>• ПАРК</li><li>• БОТАНИЧКА ГРАДИНА</li><li>• ЗОНА ЗА САНИТАРНА ЗАШТИТА</li><li>• ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО</li><li>• СПОРТСКИ ТЕРЕНИ</li><li>• ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ</li><li>• СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ОБЈЕКТИ</li><li>• СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА</li><li>• БАЗЕНИ</li><li>• ПЛАЖИ</li><li>• МЕМОРИЈАЛЕН ПАРК</li><li>• СПОМЕН ПАРК</li><li>• ВЕРСКИ ОБЈЕКТ СО ГРОБИШТА</li><li>• ГРОБИШТА</li></ul> | <div><div>B1</div><div>ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА</div></div> <div><div>B2</div><div>ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</div></div> <div><div>B3</div><div>КУЛТУРА</div></div> <div><div>B4</div><div>ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ</div></div> <div><div>B5</div><div>ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ</div></div> <div><div>G1</div><div>ТЕШКА И ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА</div></div> <div><div>G2</div><div>ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА</div></div> <div><div>G3</div><div>СЕРВИСИ</div></div> <div><div>G4</div><div>СТОВАРИШТА</div></div> <div><div>D1</div><div>ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО</div></div> <div><div>D2</div><div>ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО</div></div> <div><div>D3</div><div>СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА</div></div> <div><div>D4</div><div>МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ</div></div> | <div><div>B</div><div>ЈАВНИ<br/>ИНСТИТУЦИИ</div></div> <div><div>G</div><div>ПРОИЗВОДСТВО,<br/>ДИСТРИБУЦИЈА И<br/>СЕРВИСИ</div></div> <div><div>D</div><div>ЗЕЛЕНИЛО И<br/>РЕКРЕАЦИЈА</div></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• СООБРАЌАЈНИ КОРИДОРИ</li><li>• ВОДОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ ИНФРАСТРУКТУРИ</li><li>• ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ДО 20 КВ</li><li>• СООБРАЌАЈ И ВРСКИ</li><li>• ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА</li></ul>                                                                                                                                                                                               | <div>E1</div> <div>КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</div>      | <div>E</div> <div>ИНФРАСТРУКТУРА</div> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• АЕРОДРОМИ</li><li>• ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ</li><li>• КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ</li><li>• ПРОТИВПОЖАРЕН ДОМ</li><li>• БЕНЗИНСКИ ПУМПНИ СТАНИЦИ</li><li>• ГАРАЖНИ КУЌИ - КАТНИ ГАРАЖИ</li><li>• СООБРАЌАЈ И ВРСКИ</li><li>• УСЛУЖНИ ЦЕНТРИ</li><li>• ПОЛИГОН ЗА ОБУКА НА ВОЗАЧИ</li><li>• РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА</li><li>• ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА</li><li>• ТРАФОСТАНИЦИ ДО 20 КВ</li></ul> | <div>E2</div> <div>КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА</div>      |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ЗАГАДУВАЧКА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</li><li>• РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДЕРИВАТИ НАД 200 ТОНИ</li><li>• ДЕПОНИИ</li><li>• ТРАФОСТАНИЦИ НАД 20 КВ</li><li>• ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    | <div>E3</div> <div>НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</div> |                                        |

| ТАБЕЛА - 2                                |                                                 |                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Група на класи на намени                  | Основна класа на намена                         | Компатибилни класи на намени на основната класа на намена | Максимален дозволен % на учество на единична класа на намена во однос на основната класа на намена во планот | Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена во планот |
| <b>A</b><br>ДОМУВАЊЕ                      | <b>A0</b><br>ДОМУВАЊЕ СО ПОСРЕДНИ РЕЗИДИ        | —                                                         | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                            |
|                                           | <b>A1</b><br>ДОМУВАЊЕ ВО СТАНЕВНИ КУЌИ          | B1                                                        | 30                                                                                                           | 30                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | B1                                                        | 30                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | D3                                                        | 30                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           | <b>A2</b><br>ДОМУВАЊЕ ВО СТАНЕВНИ ЗГРАДИ        | A4                                                        | 15                                                                                                           | 40                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | B1                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B2                                                        | 30                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B4                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B4                                                        | 10                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | D3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           | <b>A3</b><br>ГРУПНО ДОМУВАЊЕ                    | B1                                                        | 20                                                                                                           | 20                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | B2                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B1                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B2                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           | <b>A4</b><br>ВРЕМНО СМЕСТУВАЊЕ                  | D3                                                        | 20                                                                                                           | 30                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | B1                                                        | 30                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 30                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B2                                                        | 30                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | D3                                                        | 30                                                                                                           |                                                                                                                              |
| <b>B</b><br>КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ | <b>B1</b><br>МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ | A1                                                        | 20                                                                                                           | 20                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | A3                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B4                                                        | 20                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           | <b>B2</b><br>ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ            | A2                                                        | 40                                                                                                           | 40                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | A3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | A4                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B4                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           | <b>B3</b><br>ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ        | A3                                                        | 40                                                                                                           | 40                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | A4                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B4                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | D3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           | <b>B4</b><br>ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ                   | A4                                                        | 40                                                                                                           | 40                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | B1                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B2                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | D3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           | <b>B5</b><br>ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ                 | B1                                                        | 40                                                                                                           | 40                                                                                                                           |
|                                           |                                                 | B2                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B4                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B6                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B2                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | B3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |
|                                           |                                                 | D3                                                        | 40                                                                                                           |                                                                                                                              |

|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Б</b><br>КОМЕРЦИЈАЛНИ И<br>ДЕЛОВНИ НАМЕНИ           | <b>Б6</b><br>ГРАДБИ ЗА СОБИРИ                 | <b>A4</b>                                                                                                                                     | 20 | <b>40</b> |
|                                                        |                                               | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        |                                               | <b>B2</b>                                                                                                                                     | 40 |           |
|                                                        |                                               | <b>B3</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        |                                               | <b>B4</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        |                                               | <b>B2</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        |                                               | <b>B3</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        |                                               | <b>B4</b>                                                                                                                                     | 10 |           |
|                                                        |                                               | <b>D3</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
| <b>В</b><br>ЈАВНИ<br>ИНСТИТУЦИИ                        | <b>B1</b><br>ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА              | <b>A3</b>                                                                                                                                     | 20 | <b>20</b> |
|                                                        |                                               | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 10 |           |
|                                                        |                                               | <b>B4</b>                                                                                                                                     | 10 |           |
|                                                        |                                               | <b>B3</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        |                                               | <b>D3</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        | <b>B2</b><br>ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА    | <b>A4</b>                                                                                                                                     | 20 | <b>20</b> |
|                                                        |                                               | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        |                                               | <b>D3</b>                                                                                                                                     | 20 |           |
|                                                        | <b>B3</b><br>КУЛТУРА                          | <b>A4</b>                                                                                                                                     | 49 | <b>49</b> |
|                                                        |                                               | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 49 |           |
|                                                        |                                               | <b>B2</b>                                                                                                                                     | 49 |           |
|                                                        |                                               | <b>B4</b>                                                                                                                                     | 49 |           |
|                                                        |                                               | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 49 |           |
|                                                        |                                               | <b>B4</b>                                                                                                                                     | 49 |           |
|                                                        |                                               | <b>D3</b>                                                                                                                                     | 49 |           |
|                                                        | <b>B4</b><br>ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ               | СИТЕ ОРГАНИ НА ИЗВРШНА,<br>СУДСКА И ЗАКОНОДАВНА ВЛАСТ,<br>ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАВОДИ,<br>АГЕНЦИИ, ДИРЕКЦИИ И<br>ДИПЛОМАТСКИ<br>ПРЕДСТАВНИШТВА |    | <b>25</b> |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        |                                               | ОРГАНИ НА ЛОКАЛНА<br>САМОУПРАВА                                                                                                               |    | <b>49</b> |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        |                                               |                                                                                                                                               |    |           |
|                                                        | <b>B5</b><br>ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ                | <b>A4</b>                                                                                                                                     | 10 | <b>49</b> |
|                                                        |                                               | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 10 |           |
|                                                        |                                               | <b>D1</b>                                                                                                                                     | 10 |           |
|                                                        |                                               | <b>D4</b>                                                                                                                                     | 49 |           |
| <b>Г</b><br>ПРОИЗВОДСТВО,<br>ДИСТРИБУЦИЈА И<br>СЕРВИСИ | <b>Г1</b><br>ТЕШКА И ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА   | <b>D1</b>                                                                                                                                     | 30 | <b>30</b> |
|                                                        |                                               | <b>D2</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>D4</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>Г2</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>Г3</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>Г4</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        | <b>Г2</b><br>ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 30 | <b>30</b> |
|                                                        |                                               | <b>B2</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>D2</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>D3</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>D4</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>Г3</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        | <b>Г3</b><br>СЕРВИСИ                          | <b>Г4</b>                                                                                                                                     | 30 | <b>30</b> |
|                                                        |                                               | <b>B1</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>B2</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>D2</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>D3</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>D4</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>Г2</b>                                                                                                                                     | 30 |           |
|                                                        |                                               | <b>Г4</b>                                                                                                                                     | 30 |           |

|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |    |    |    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Г<br>ПРОИЗВОДСТВО,<br>ДИСТРИБУЦИЈА И<br>СЕРВИСИ | Г4<br>СТОВАРИШТА                    | Б1                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                | 30 |    |    |
|                                                 |                                     | Б2                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                |    |    |    |
|                                                 |                                     | Б4                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                |    |    |    |
|                                                 |                                     | Г3                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                |    |    |    |
|                                                 |                                     | Д2                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                |    |    |    |
|                                                 |                                     | Д3                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                |    |    |    |
|                                                 |                                     | Д4                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                |    |    |    |
| Д<br>ЗЕЛЕНИЛО И<br>РЕКРЕАЦИЈА                   | Д1<br>ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО            | Б1                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                | 10 |    |    |
|                                                 | Д2<br>ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО             | Д3                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                |    |    |    |
|                                                 | Д3<br>СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА            | Д2                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                 | 0  | 0  |    |
|                                                 |                                     | Д4<br>МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ                                                                                                                                                                                                          | А4                                                                                                | 20 |    | 40 |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Б1                                                                                                | 10 |    |    |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Б2                                                                                                | 30 |    |    |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Б3                                                                                                | 10 |    |    |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Б4                                                                                                | 10 |    |    |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Б5                                                                                                | 20 |    |    |
|                                                 | Б6                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | 30                                                                                                |    |    |    |
|                                                 | В3                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |    |    |
| Д4<br>МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ                      | В5                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                  | 40                                                                                                |    |    |    |
| Е<br>ИНФРАСТРУКТУРА                             | Е1<br>КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА      |                                                                                                                                                                                                                                     | Учеството на класата на намена Е1 во основната класа на намени се утврдува во урбанистичкиот план |    |    |    |
|                                                 | Е2<br>КОМУНАЛНА<br>СУПРАСТРУКТУРА   | ТЕРМИНАЛИ ОД СЕКАКОВ ВИД,<br>АЕРОДРОМИ, ГРАНИЧНИ<br>ПРЕМИИ, БЕНЗИНСКИ ПУМПНИ<br>СТАНИЦИ, МЕРНИ СТАНИЦИ,<br>ТРАНСФОРМАТОРИ ДО 20 КВ,<br>ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА<br>ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА<br>ВОДА, ПРОТИВ ПОЖАРНИ<br>ДОМОВИ И СЛ. | Учеството на класата на намена Е2 во основната класа на намена се утврдува во урбанистичкиот план |    |    |    |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | КАТНИ ГАРАЖИ                                                                                      | Б1 | 15 | 15 |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | Б2 | 15 |    |
|                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | Б3 | 15 |    |
|                                                 | Б4                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |    |    |    |
|                                                 | Е3<br>НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА |                                                                                                                                                                                                                                     | За класата на намени Е3 не се утврдуваат компатибилни намени                                      |    |    |    |

### СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3729.

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07), и член 9 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на сто и четвртата седница на Советот одржана на 05.12.2011 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ШТИП БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ТРАЕЊЕ НА МАНДАТОТ

##### Член 1

Основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип, Стојче Миланов се избира за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип, без ограничување на траење на мандатот.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила од 06.12.2011 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОИ бр. 3/11  
6 декември 2011 година  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија,  
Претседател,  
Костадин Кизов, с.р.

3730.

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и чл.14 ст.2 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), распиша

#### ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА I

1. Член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители од подрачјето на Јавното обвинителство на Република Македонија.

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на објавувањето на огласот врши функција на јавен обвинител и кој има најмалку осум години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му е изречена дисциплинска мерка.

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и доставуваат:

- Потврда за стаж како јавен обвинител

- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка.

- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој.

- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. "Велько Влаховик" бр.26 кат 4 во рок од 15 од објавата на огласот во „Службен весник на РМ“

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани.

А.бр.222-6/11 Совет на јавните обвинители  
5 декември 2011 година на Република Македонија,  
Скопје Претседател,  
**Костадин Кизов, с.р.**

### 3731.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

### О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

1. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје.

2. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип.

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години години како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата.

II. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно со чл.2, став 2 и член 3, став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“бр14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот Закон, и да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул.„Велько Влаховик“ бр.26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Советот на јавните обвинители на Република Македонија на следната адреса: <http://www.sjorm.gov.mk>

Некомлетните документи нема да се разгледуваат.

А.бр.222-4/11 Совет на јавните обвинители  
5 декември 2011 година на Република Македонија,  
Скопје Претседател,  
**Костадин Кизов, с.р.**

### АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 3732.

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКРМ

#### Член 1

Се менува член 6 од Статутот на АКРМ и гласи :  
Седиштето на Комората е во Скопје,на ул. „Даме Груев“ бр. 3 влез 5 локал 8.

#### Член 2

Во членот 7 од Статутот се додава нов став 4 кој гласи:

Логото на АКРМ е со форма на штит на кој во горниот дел е испишано Адвокатска Комора,под кој текст е впишана бројката 1945,а во долниот дел Република Македонија.Во средиштето на позадина со стилизирано знаме на Република Македонија во горниот лев дел има клуч,во горниот десен дел отворена книга, а во долниот дел средишно се наоѓаат две раце во поздрав.

#### Член 3

Во членот 12 став 4 од Статутот зборот две се заменува со зборот четири.

#### Член 4

Во членот 23 од Статутот се додава нов став 1 кој гласи:

Управниот одбор ,како извршен орган на Собранието, ги извршува одлуките на Собранието и ја спроведува неговата политика.

Досегашниот став 1 од членот 23 станува став 2 на истиот член.

Во ставот 2 на членот 23 се додава нова алинеја број 26 која гласи :

- Донесува Правилник за упис и бришење во Имениците на АКРМ,

Алинејата 26 на членот 23 станува алинеја 27.

#### Член 5

Во членот 51 од Статутот се додава нов став 2 кој гласи:

Не се смета за рекламирање истакнувањето на податоци на адвокатот или адвокатското друштво на нивната лична WEB страна на интернет,под услови определени во Правилникот за дисциплинска одговорност.

#### Член 6

Се менува член 70 од Статутот и гласи :

Лиценцата за работа на адвокатот се одзема во следните случаи:

- Врз основа на конечна Одлука на дисциплинскиот суд на АКРМ, во постапка и услови определени со Правилникот за дисциплинска одговорност.

- Врз основа на конечна Одлука на Комисијата за прием,упис и бришење од Имениците и издавање и одземање на лиценца,во постапка и услови определени со Правилник.

- Врз основа на правосилна судска или конечна управна одлука.

#### Член 7

Во членот од Статутот 73 се менува бројот 71 со бројот 70.

#### Член 8

Во членот 74 став 1 од Статутот зборовите на Комисијата за прием се заменуваат со зборовите од член 73.

Во членот 74 од Статутот ,по ставот 1се додава нов став 2 кој гласи:

Против Решението на Комисијата за престанок на вршење на адвокатската дејност донесено во постапка на извршување на конечни одлуки на други органи на комората или конечна одлука во управна постапка на надлежни државни органи или правосилна судска одлука не е допуштена жалба.

Ставот 2 на членот 74 станува став 3.

**Член 9**

Во главата VI по членот 76 се додава нов оддел 4 со назив Осигурување од одговорност.

По член 76 се додава нов член 76-а кој гласи :

(1) Адвокатот е должен да се осигура од одговорност за штета која би ја сторил на трети лица со намера при вршење на адвокатската дејност. Договорот за осигурување од одговорност на адвокатите-членови на адвокатското друштво и за адвокатите кои работат во тоа друштво, го склучува друштвото.

(2) Со условите за осигурување може да се предвиди дека штетата до одреден износ ја надоместува адвокатот лично.

(3) Ако дојде до измена на условите за осигурување, адвокатот е должен, откако ќе прими известување од Комората за тоа, без одложување да го усогласи своето осигурување со изменетите услови.

(4) Адвокатот е должен уредно да го продолжува осигурувањето од одговорност.

(5) Комората може да го преземе осигурувањето од одговорност на сите адвокати во Република Македонија. Во тој случај адвокатите се должни на Комората да и плаќаат надоместок за осигурување од одговорност.

(6) Повредата на обврската за осигурување од одговорност, односно плаќањето на надоместок на Комората за осигурувањето е тешка повреда на адвокатската должност.

(7) Осигурувателите се должни да го склучат договорот за осигурување од одговорност од адвокатот кој ќе им се обрати или со Комората.

(8) Условите за осигурување заеднички ги утврдуваат осигурителните друштва во Република Македонија во договор со Комората, освен во случај кога Комората го врши осигурувањето на адвокатите. Осигурителните друштва се должни за секоја следна година да определат осигурителното друштво кое ќе ги застапува. Ако истите не постапат така најдоцна до крајот на октомври во тековната година, за нивен застапник ќе се смета осигурителното друштво кое ќе го определи комората. Одлуката на Комората за тоа не е управен акт.

(9) Ќе се смета дека адвокатот склучил договор за осигурување кога поднел барање за осигурување, без оглед на тоа дали во тоа време бил постигнат договорот од став (8) на овој член.

(10) Ако адвокатот штетата ја направил на трето лице намерно или од грубо невнимание, осигурителното друштво кое ја надоместило штетата на третото лице има право на регрес спрема адвокатот, односно адвокатското друштво.

**Член 10**

По членот 76-а се додава нов член 76-б кој гласи:

Постапката, условите за осигурување и начинот на склучување на договори за осигурување од одговорност на адвокатите ќе се регулираат со посебен правилник.

**Член 11**

Се врши исправка во оддел 3 на глава VI, кој гласи Адвокатски именици, па истиот оддел носи број 5, со непроменет назив, а одделот 4 со назив Реципроцитет ќе носи број 6 со непроменет назив.

**Член 12**

Во членот 77 од Статутот во ставот 1 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите Именик на странски адвокати и адвокатски друштва.

Во членот 77 се додава нов став 6 кој гласи:

Именикот на странските адвокати и адвокатски друштва содржи:

Хоризонтални алинеи во кои се впишува име и презиме на адвокатот, држава од која потекнува и во која го остварил правото на вршење на адвокатска дејност, број на лиценца од надлежниот орган на таа држава, адреса на седиште во домицилната држава и адреса на седиште во Република Македонија доколку такво поседува, контакт телефон, датум на уписот во Именикот и број на лиценца издадена од АКРМ.

**Член 13**

По членот 77 од Статутот се додава нов член 77-а, кој гласи:

Уписот и бришењето во Имениците на АКРМ се врши на начин и постапка регулирани со посебен Правилник.

**Член 14**

Во членот 79 од Статутот по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

Обезбедување на правна помош и вршење на адвокатска дејност на територија на Република Македонија на адвокати и адвокатски друштва од земјите членки на ЕУ се врши согласно Законот за адвокатура.

Досегашниот став 2 на членот 79 станува став 3.

**Член 15**

Во членот 82 од Статутот алинејата 6 се брише.

**Член 16**

Оваа Одлука за измена на Статутот е донесена на ден 25 мај 2007 година и стапува на сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на РМ“.

Се овластува Управниот одбор да изготви пречистен текст на Статутот на АКРМ.

Бр. 02-1738 Собрание на Адвокатска комора  
6 декември 2011 година на Република Македонија  
Скопје Претседавач,  
Дельо Кадиев, адвокат

3733.

## О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКРМ

**Член 1**

Се менува член 20 став 2 од Статутот на АКРМ и гласи:

Управниот одбор го сочинуваат 17 членови кои ги избира Собранието на начин утврден со Деловникот за работа на Собранието.

**Член 2**

Оваа Одлука за измена на Статутот е донесена на ден 30 мај 2009 година и стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од мај 2010 година, со изборот на новиот состав на Управниот одбор на АКРМ.

Бр. 02-1738/1 Собрание на Адвокатска комора  
6 декември 2011 година на Република Македонија  
Скопје Претседавач,  
Дельо Кадиев, адвокат

3734.

## С Т А Т У Т НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**1. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со овој Статут се уредуваат: јавните овластувања, делокругот на работа, организацијата и работата на Адвокатската комора на Република Македонија (во натамошниот текст Комората), нејзините органи и тела, општите акти и постапката за нивно донесување, начинот и постапката за прием, упис и бришење од Именикот на адвокатите, Именикот на адвокатските друштва, Именикот на адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници, правата и должностите на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници, постапката за издавање и одземање на лиценца, постапката за полагање на адвокатски испит, услови за осигурување од одговорност за адвокатот и адвокатското друштво од штета, финансирање на Комората и други прашања.

## II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА КОМОРАТА

### Член 2

Комората во извршувањето на работите од својот делокруг обезбедува унапредување на адвокатурата како самостојна и независна јавна служба и ефикасно обезбедување правна помош и вршење јавни овластувања.

Работите од својот делокруг, Комората ги извршува самостојно и независно, врз основа и во рамките на Уставот, Законот за адвокатурата и други закони, меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на РМ, Статутот, Кодексот на адвокатската етика и други прописи и општи акти.

### Член 3

Комората:

- ја претставува адвокатурата;
- ги застапува интересите на адвокатурата;
- обезбедува услови за непречено вршење на адвокатската дејност, во рамките на независноста, самостојноста и јавноста на адвокатската професија;
- решава за стекнување и престанок на правото на вршење адвокатска дејност и упис и бришење во Именикот на адвокатите; Именикот на адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници;
- врши упис и бришење во Именикот на адвокатските друштва;
- издава и одзема лиценци;
- решава за одговорноста за повреда на адвокатската должност и угледот на адвокатурата;
- решава за привремена забрана на вршење адвокатска дејност;
- донесува Тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите;
- донесува акти на Комората;
- донесува Кодекс на адвокатската етика;
- се грижи за стручно оспособување и усовршување на адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници;
- одлучува за реципроцитетот;
- остварува соработка со сите правни институции во државата, како и со оние кои директно или индиректно можат да помогнат во остварувањето на целите и задачите на адвокатурата;
- обезбедува услови за осигурување од одговорност за адвокатите и адвокатските друштва од штета;
- обезбедува услови и начин за полагање на адвокатски испит;
- ја развива адвокатската етика;
- воспоставува и ја развива соработката со други адвокатски комори и меѓународни адвокатски асоцијации и;
- врши други работи што се ставени во надлежност на адвокатурата како самостојна и независна јавна служба.

## III. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА КОМОРАТА

### Член 4

Називот на Комората е: АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

### Член 5

Комората има својство на правно лице.

За своите обврски Комората одговара со целиот свој имот.

### Член 6

Седиштето на Комората е во Скопје.

### Член 7

Комората има печат, штембил и лого.

Печатот на Комората има тркалезна форма со пречник од 3см., во чија внатрешна страна полукружно е испишано: Адвокатска комора на Република Македонија, а во средината симболот.

Штембилот е со правоаголна форма и на него е испишано: Адвокатска комора на Република Македонија и празен простор за број и датум на актот што се прима или испраќа и во последниот ред стои: во Скопје.

### Член 8

Работата на органите на Комората е јавна.

При одлучување во одредени случаи и за одредени прашања, јавноста во работата на Комората може да биде исклучена со акт на Комората.

### Член 9

Комората може да членува во адвокатски меѓународни организации и други правни асоцијации и здруженија во земјата и во странство.

### Член 10

На подрачјето на основен суд во Република Македонија се основа адвокатска заедница (во натамошен текст АЗ), освен за подрачјето на основните судови на град Скопје каде се основаат четири адвокатски заедници (АЗ Скопје 1; АЗ Скопје 2 ; АЗ Скопје 3 и АЗ Скопје 4 ) кои бројат еднаков број адвокати.

Бројот и припадноста на адвокатите на адвокатската заедница ги утврдува Управниот одбор со своја одлука.

Адвокатската заедница ја сочинуваат сите адвокати запишани во Именикот на адвокатите, коишто имаат седиште на канцеларијата на подрачјето утврдено во став 1 од овој член.

### Член 11

Името на адвокатските заедници гласи: АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Адвокатска заедница..., со додавање на градот за кој е основана заедницата, а за Адвокатските заедници на град Скопје името: Адвокатска заедница Скопје 1; 2; 3 или 4.

### Член 12

Адвокатската заедница ги има следните права и должности:

- избира претседател на АЗ,
- се грижи за угледот и достоинството на адвокатурата како професија,
- избира свои претставници во органите на АКРМ,
- разгледува прашања, дава мислења и предлози до органите на АКРМ,
- комуницира со судовите од месна надлежност каде делува АЗ во врска со прашања кои се од интерес на АЗ.
- соработува со други АЗ по прашања кои се од заеднички интерес,
- врши и други работи кои со одлука на орган на АКРМ им се доверени.

Собирот на адвокати на АЗ избира претседател, заменици претседатели по предлог на претседателот, претставници во собрание на АКРМ и зазема мислења и дава предлози од интерес за АЗ.

Со АЗ раководи претседател, чиј избор го врши собирот на адвокати.

Мандатот на претседателот и неговите заменици е две години без ограничување на изборот.

Со Правилник донесен од УО на АКРМ поблиску се утврдуваат правата должностите и начинот на работа на АЗ.

## IV. ОРГАНИ И ТЕЛА НА КОМОРАТА

### Член 13

Органи на Комората се: Собрание; Управен одбор; Надзорен одбор; Дисциплински обвинител; Дисциплински суд и Жалбен совет.

Мандатот на органите на АКРМ трае четири години.

1. Собрание на Комората

**Член 14**

Собранието е највисок орган на Комората.

Собранието го сочинуваат претставници на адвокатските заедници.

Во Собранието се избира по еден претставник за секои десет адвокати од една адвокатска заедница, а ако преостанатиот број на членови на АЗ е поголем од пет се избира уште еден претставник.

Бројот на претставниците во Собранието, се утврдува согласно став 3 од овој член заклучно со први јануари во годината во која престанува мандатот на избраните претставници.

Одлуката од ст.4 на овој член ја донесува Управниот одбор и за истата ја известува адвокатската заедница.

Претставниците во Собранието на АКРМ, АЗ ги избираат најдоцна шеесет дена пред истекот на мандатот на претходно избраните претставници.

**Член 15**

Седница на Собранието се одржува најмалку еднаш годишно, во последната сабота од месец мај.

Собранието задолжително ќе се свика ако тоа го бараат со писмено барање повеќе од 1/3 од претставниците на Собранието, или десет адвокатски заедници, или најмалку триста адвокати поединечно.

Седницата на Собранието од став 1 на овој член ја свикува Управниот одбор на Комората најдоцна триесет дена пред денот на одржувањето на седницата.

Седницата од став 2 на овој член ја свикува Управниот одбор на АКРМ во рок од 30 дена по поднесувањето на барањето. Доколку Управниот одбор не ја свикува седницата во овој рок седницата задолжително ќе се одржи во рок од 60 дена од денот на поднесеното барање.

Ако Управниот одбор не свика седница на Собранието согласно став 1 и 2 од овој член сите органи на АКРМ освен Собранието се распуштаат, а на наредната седница се бираат нови органи на АКРМ кои ќе работат до истекот на мандатот на собранието на АКРМ.

**Член 16**

Дневниот ред на Собранието го предлага Управниот одбор, а го усвојува Собранието.

**Член 17**

Претставниците на Собранието се известуваат за закажаната седница на Собранието најмалку 15 дена пред денот на нејзиното одржување, а во итни случаи може и во покус рок.

**Член 18**

Седницата на Собранието се одржува ако на неа присуствуваат мнозинството од вкупниот број на претставници на Собранието, а одлуките се донесуваат ако за нив гласале мнозинството од присутните претставници на Собранието.

**Член 19**

Собранието:

- го донесува Статутот на Комората;
- го донесува Кодексот на адвокатската етика;
- го избира Управниот одбор;
- го избира Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет;
- расправа за прашања од интерес за адвокатурата и донесува одлуки во врска со тоа;
- ја контролира и ја насочува работата на Управниот одбор;
- го разгледува и усвојува извештајот за работа на: Управниот одбор, Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет;

- го разрешува Управниот одбор, Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет пред истекот на мандатот, ако констатира дека истите го кршат Уставот, законите и другите прописи, Статутот и другите акти на Комората;
- ја разгледува завршната сметка на Комората и
- донесува финансиски план на Комората.

**2. Управен одбор****Член 20**

Управниот одбор е раководен орган на Комората и извршен орган на Собранието.

Управниот одбор го сочинуваат 15 членови кои ги избира Собранието на начин утврден со Деловникот за работа на Собранието.

При изборот на членовите на Управниот одбор се обезбедува територијална застапеност на адвокатите од целата држава.

**Член 21**

На конститутивната седница, Управниот одбор, од редот на своите членови избира Претседател на Управниот одбор и двајца заменици, со мандат од две години.

Претседателот на Управниот одбор ја застапува и претставува Комората.

**Член 22**

Седници на Управниот одбор свикува Претседателот на Управниот одбор и раководи со нив.

Седница на Управниот одбор може да се свика и по барање на 1/3 од неговите членови.

Во случај на спреченост на Претседателот на Управниот одбор, седница свикува и со неа раководи неговиот заменик.

**Член 23**

Управниот одбор:

- донесува Тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите;
- донесува Правилник за дисциплинска одговорност на адвокатите;
- ги избира членовите на Советот на Комората;
- формира постојани и повремени комисии и тела и ги именува нивните членови, според потребите на Управниот одбор;
- остварува соработка со институциите на државата, како и соработка со здруженија и организации;
- остварува соработка со правните асоцијации на други држави и меѓународни институции и донесува Одлука за зачленување во истите;
- разгледува предлози, ги проучува и по нив заема став или донесува одлуки што се од интерес за адвокатурата;
- соработува во подготовките на прописите што се однесуваат на работата на адвокатурата;
- ја следи состојбата во адвокатурата и дава препораки и мислење за поуспешно извршување на истата;
- донесува Правилник за систематизација на работните места во стручната служба;
- одлучува во втор степен за сите права од работен однос за вработените во стручната служба;
- управува со средствата на Комората и поднесува извештај;
- ја одобрува завршната сметка;
- ја определува висината на коморската членарина, коморскиот уписан влог и коморската марка;
- одлучува по жалби против на одлуките на Комисијата за прием, упис и бришење во имениците и издавање и одземање на лиценца;

- се грижи за заштита на адвокатурата пред надлежни органи и институции;
- определува свој претставник - адвокат кој присуствува при претрес на адвокатска канцеларија;
- дава согласност за лишување од слобода или притворање на адвокат;
- поведува прекршочна постапка;
- УО на АКРМ свикува избран собор на АЗ доколку тоа претседателот на таа заедница не го стори најдоцна 10 дена пред истекот на неговиот мандат.
- Донесува Правилник за Адвокатските заедници;
- Донесува Правилник за начинот, постапката и условите за осигурување на адвокатите и адвокатските друштва од одговорност на штета;
- Донесува Правилник за изгледот и условите за носење на адвокатска тога;
- Донесува Правилник за полагање на адвокатски испит;
- Донесува Програма за полагање на адвокатски испит;
- Донесува Правилник за адвокатска маркичка;
- Донесува Правилник за коморска маркичка врши и други работи кои со овој Статут не се во надлежност на друг орган.

### 3. Надзорен одбор

#### Член 24

Надзорниот одбор брои 3 члена кои ги избира Собранието.

Секој член има свој заменик, кој присуствува на работата на Надзорниот одбор во случај на спреченост на членот кого го заменува.

На првата седница, Надзорниот одбор, од членовите избира Претседател и заменик.

#### Член 25

Надзорниот одбор:

- врши контрола на финансиското и материјалното работење на Комората;
- ја разгледува завршната сметка на Комората и дава мислење до Собранието.

### 4. Дисциплински обвинител

#### Член 26

Дисциплинскиот обвинител поведува и застапува дисциплинско обвинение против член на Комората за сторени дисциплински повреди.

Дисциплинскиот обвинител има три заменици.

Работата на дисциплинскиот обвинител се уредува со Правилникот за дисциплинска одговорност, во согласност со Законот за адвокатурата и со Статутот на Комората.

### 5. Дисциплински суд

#### Член 27

Дисциплинскиот суд одлучува по барањата на дисциплинско обвинение, поднесени против членовите на АКРМ за сторени дисциплински повреди.

Дисциплинскиот суд го сочинуваат три члена, од кои еден е претседател.

Претседателот и членовите имаат свои заменици.

Дисциплинскиот суд првата седница, од своите членови избираат претседател и негов заменик.

#### Член 28

Работата на Дисциплинскиот суд се уредува со Правилникот за дисциплинска одговорност, во согласност со Законот за адвокатурата и Статутот на Комората.

### 6. Жалбен совет

#### Член 29

Жалбениот совет одлучува по жалбите против одлуки на Дисциплинскиот суд.

#### Член 30

Жалбениот совет го сочинуваат пет члена од кои еден е Претседател.

Претседателот и членовите имаат свои заменици.

Жалбениот совет од своите членови на првата седница избира претседател и заменик.

#### Член 31

Работата на Жалбениот совет се уредува со Правилникот за дисциплинска одговорност, во согласност со Законот за адвокатурата и Статутот на Комората.

### 7. Совет.

#### Член 32

Советот е советодавно тело на Управниот одбор.

Советот дава мислења по прашања кои се од интерес за адвокатурата.

Советот го сочинуваат најмалку тројца адвокати со најмалку дваесет години искуство во адвокатурата, пензионирани адвокати, како и истакнати научни и стручни лица од одредени области.

Бројот на членовите, составот, начинот на работа на советот го уредува Управниот одбор со деловникот за работа.

### V. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА И ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ

#### Член 33

Општи акти на Комората се:

- Статут на Комората;
- Кодекс на адвокатската етика;
- Тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите;
- Правилник за дисциплинска одговорност;
- Деловници за работа на органи и тела на Комората;
- Правилници;
- Одлуки и други акти кои имаат карактер на општи акти.

#### Член 34

Актите на Комората мора да бидат во согласност со Уставот, Законот за адвокатурата и другите закони.

#### Член 35

Актите кои ги донесува Собранието не можат да се пренесат во надлежност на другите органи на Комората.

#### Член 36

Статутот и Кодексот на адвокатската етика ги донесува Собранието на Комората со мнозинство гласови од вкупниот број претставници.

#### Член 37

Уравниот одбор ги донесува Тарифата за награда и надоместок на трошоците на адвокатите, Правилникот за дисциплинска одговорност, Правилникот за минимално хигиенско-технички услови, правилници кои уредуваат одредени области, одлуки и други акти кои по својата природа се општи акти.

#### Член 38

Органите и телата на Комората донесуваат Деловници за својата работа.

#### Член 39

Иницијатива за донесување на Статут и Кодекс на адвокатската етика, нивна измена и дополнување, може да покрене секој член на Комората, адвокатските заедници, Советот и другите органи на Комората.

Иницијативата од ст.1 на овој член се доставува до Управниот одбор.

**Член 40**

Предлог за донесување на Статут и Кодекс на адвокатската етика и предлог за нивна измена и дополнување поднесува Управниот одбор.

**Член 41**

Пред поднесување на предлогот од член 43, Управниот одбор го доставува истиот на адвокатските заедници, кои се должни своите забелешки да ги достават во рок од 30 дена.

По истекот на рокот од став 1, Управниот одбор го утврдува конечниот текст на предлогот и го доставува на Собранието, најмалку 15 дена пред неговото одржување.

**Член 42**

Управниот одбор општите акти ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

**Член 43**

Постапка за донесување, измена или дополнување на општ акт, чие донесување е во надлежност на Управниот одбор, може да поведат Комисиите на Управниот одбор, секој адвокат или адвокатско друштво.

Постапката од ст.1 на овој член се поведува со поднесување предлог во писмена форма.

Управниот одбор е должен да го разгледа предлогот и по истиот да донесе одлука.

Примерок од одлуката од ст.3 на овој член, Управниот одбор му доставува на предлагачот.

**Член 44**

Одлуките на органите и телата на комората се донесуваат со мнозинство од вкупниот број на присутните членови на органите односно телото.

**Член 45**

Во „Службен весник на Република Македонија“ се објавуваат: висината на коморската членарина, коморскиот уписан влог, тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите, решението за одземање на лиценца.

**VI. АДВОКАТСКАТА ДЕЈНОСТ****1. Носител на дејност и организациони форми****Член 46**

Адвокатската дејност ја врши адвокат поединец или адвокатско друштво, како единствена професија.

Вршењето на адвокатска дејност е неспоиво со вршењето на друга дејност.

Адвокатот слободно избира дали адвокатската дејност ќе ја врши како адвокат поединец или преку адвокатско друштво.

**Член 47**

Адвокатското друштво се основа со договор за основање, кој мора да содржи:

- назив на адвокатското друштво;
- име и презиме на адвокатите, основачи на друштвото;
- седиште на друштвото;
- висина на сопственичкиот удел на основачите;
- одговорност на друштвото и на основачите за обврските на друштвото;
- распределба на добивката меѓу основачите на друштвото;
- поднесување на загубите во работењето;
- начин на донесување на одлуките на друштвото;
- лице овластено за застапување и претставување на друштвото и неговите овластувања во правниот промет;

-времетраење и престанок на постоење на друштвото;

-други прашања за кои основачите сметаат дека се од значење за уредување на нивните односи.

**Член 48**

Називот на адвокатското друштво ги содржи зборовите адвокатско друштво и името и (или) презимето на еден или на сите основачи.

Забрането е во називот на адвокатското друштво да бидат содржани други зборови освен наведените во претходниот став.

**Член 49**

Адвокатското друштво и неговите основачи одговараат со целиот свој имот за обврските на друштвото.

**Член 50**

Седиштето на канцеларијата на адвокатот го определува адвокатот поединец.

Седиштето на адвокатското друштво го определуваат основачите на друштвото.

Седиштето на канцеларијата на адвокатот односно на адвокатското друштво е само на едно место.

Промена на седиштето се врши врз основа на претходно известие на комисијата за прием, упис и бришење во имениците и издавање и одземање на лиценца.

**Член 51**

Забрането е рекламирање на адвокатската дејност и давање на правни совети во печатени и електронски медиуми.

**Член 52**

Седиштето на канцеларијата на адвокатот и седиштето на адвокатското друштво задолжително се обележува со називот на адвокатот односно на адвокатското друштво.

Називот се испишува на бела подлога со димензии 60x40 сантиметри со црни букви.

**Член 53**

Седиштето на канцеларијата на адвокатот мора да ги исполнува минималните хигиено технички услови и минималните технички уреди.

Седиштето на адвокатското друштво мора да ги исполнува минималните хигиено технички услови и тоа: просторија за прием и просторија за адвокатите, санитарен јазол и минималните технички уреди.

Минималните хигиено технички услови ги утврдува комисијата за прием, упис и бришење во имениците и издавање и одземање на лиценца.

Површината на просторот, начинот и постапката за минималните хигиено технички услови и минималните технички уреди ќе се уредат со посебен правилник кој го донесува Управниот одбор.

**Член 54**

Адвокатот поединец и адвокатското друштво имаат печат со големина 40 x 20 милиметри.

Печатот на адвокатот како штембил содржи: адвокат, име и презиме, седиштето на канцеларијата на адвокатот и бројот на лиценцата.

Печатот на адвокатското друштво содржи: назив на адвокатското друштво, седиштето, име и презиме и бројот на лиценцата на адвокатот.

Адвокатското друштво има штембил со големина 50 x 25 милиметри и содржи: називот на адвокатското друштво, седиштето, простор за деловоден број, ден месец и година прием испратено.

**Член 55**

На секој поднесок или исправа составена во адвокатска канцеларија адвокатот е должен да стави штембил на адвокати, односно штембил на адвокатско друштво, адвокатска маркичка, издадена од надлежен државен орган, предвидена со посебен закон и коморска маркичка утврдена со акт на Адвокатската комора на Република Македонија и издадена од Адвокатската комора на Република Македонија.

При застапување пред суд и други органи адвокатот е должен на судот да му предаде соодветна адвокатска и коморска маркичка за тоа застапување.

**2. Постапка за полагање на адвокатски испит****Член 55а**

Дипломиран правник со положен правосуден испит кој ги исполнува општите услови од член 12 од Законот за адвокатура се стекнува со право да полага адвокатски испит.

**Член 55б**

Со адвокатскиот испит се проверува познавањето на правните прописи со кои се уредува адвокатската дејност и одредени области од правото, при што ќе се води сметка за содржината на правосудниот испит, за да се избегне повторно полагање на правната материја која била опфатена со правосудниот испит.

**Член 55в**

Адвокатскиот испит се спроведува два пати во годината.

Адвокатскиот испит се спроведува во Адвокатската комора на Република Македонија пред комисија составена од пет адвокати. Бројот на предметите, наставните програми и оценувањето на испитот се утврдува со акт на Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија.

**3. Постапка за прием, упис, издавање и одземање на лиценца****Член 56**

Решение за прием, упис и издавање донесува Комисијата за прием, упис и бришење од Имениците и издавање и одземање на лиценца (во натамошниот текст: Комисија за прием).

Свечената заклетва се дава пред претседателот на Управниот одбор и пред Комисијата за прием, упис и издавање и одземање на лиценца.

**Член 57**

Прием на адвокати се врши во месеците: март, јуни, септември и декември.

**Член 58**

Својството адвокат се стекнува со упис во Именикот на адвокати.

**Член 59**

На адвокатот, по уписот во Именикот на адвокати, му се издава лиценца за работа и легитимација.

**Член 60**

Лиценцата за работа ја издава и одзема Комисијата за прием.

**Член 61**

Лиценцата содржи: назив на издавачот АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, називот лиценца испишан со стилизирани букви, бројот на лиценцата, името и презимето на носителот на лиценцата, место и датум на издавање, органот кој ја издал и симболот на Комората.

**Член 62**

Обликот, големината и стилизацијата на текстот го пропишува со правилник Управниот одбор.

**Член 63**

Лиценцата на адвокатот мора да биде истакната во адвокатската канцеларија каде адвокатот ја врши дејноста.

**Член 64**

Комисијата за прием ја сочинуваат три члена, од кои едниот е претседател на комисијата.

**Член 65**

Членовите на Комисијата за прием ги избира Управниот одбор за време од четири години.

**Член 66**

Барањето за прием се доставува до Комисијата за прием.

Кон барањето за прием се приложуваат:

- кратка биографија
- доказ за завршен правен факултет
- доказ за положен правосуден испит
- доказ за положен адвокатски испит
- уверение за државјанство
- уверение дека не е одземена деловна способност.

**Член 67**

Врз основа на барањето и прилозите од чл.66 од Статутот Комисијата за прием донесува решение за прием.

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 од Статутот Комисијата за прием донесува решение со кое се одбива барањето за прием.

Против решението со кое се одбива приемот кандидатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

По жалбата одлучува Управниот одбор.

Против конечното решение на Управниот одбор кандидатот може да поведе управен спор.

**Член 68**

По конечното решение за прием кандидатот дава свечена изјава пред Комисијата за прием.

Уписот во именикот на адвокати врши Комисијата за прием.

**Член 69**

По уписот во именикот адвокатот го определува седиштето на канцеларијата, и му се издава лиценца за работа, за што ја известува Комисијата за прием.

По приемот на известувањето од ставот први од овој член комисијата во рок од 15 дена утврдува дали канцеларијата на адвокатот ги исполнува минималните хигиено технички услови за што издава решение.

**Член 70**

Лиценцата за работа на адвокатот се одзема во следниве случаи:

- се откаже од правото на вршење на адвокатска дејност,
- заснова работен однос,
- го изгуби државјанството на Република Македонија,
- биде лишен од деловна способност или трајно ја загуби способноста за вршење на адвокатска дејност
- правосилно е осуден за кривично дело со безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или ако му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на професија или дејност,
- не врши уплата на коморската членарина и три месеци по примена писмена опомена.
- кога на адвокатот му е изречена дисциплинска мерка за сторена дисциплинска повреда.

- за членување во здруженија, фондации и правни лица чија дејност претставува нелојална конкуренција на АКРМ.

За време на мирување на правото на вршење адвокатска дејност лиценцата привремено се одзема се додека трае мирувањето.

Пред денот на отпочнување на мирувањето адвокатот е должен да ја предаде лиценцата на Комисијата за прием.

По завршеното мирување и писменото известување дека продолжува со вршење на адвокатската дејност, лиценцата се враќа.

#### Член 71

Лиценцата за работа на адвокатот ја одзема Комисијата за прием.

#### Член 72

Лиценцата за работа се одзема:

- кога ќе побара адвокатот,
- по известие на дисциплинскиот обвинител,
- по известие на дисциплинскиот суд,
- по известие на друг орган на АКРМ,
- по известие на државен орган или институција,
- врз основа на сознание на Комисијата за прием.

#### Член 73

По утврдување на постоењето на причините од член 71 од Статутот Комисијата за прием донесува решение за одземање на лиценцата за работа и престанок на правото за вршење на адвокатската дејност.

#### Член 74

Против решението на Комисијата за прием адвокатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Управниот одбор.

Против конечното решение може да се поведе управен спор.

#### Член 75

По конечноста на решението за одземање на лиценцата за работа адвокатот е должен да ја предаде лиценцата и адвокатската легитимација на Комисијата за прием.

Одлуката за одземање на лиценцата за работа по нејзината конечноност се објавува во Службен весник на Република Македонија.

#### Член 76

По барање на адвокатот за мирување на вршење на адвокатската дејност решава Комисијата за прием во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Кон барањето адвокатот доставува потребни документи со кое ја докажува оправданоста на барањето.

Против решението со кое не се одборува мирување на адвокатската дејност адвокатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Управниот одбор.

Против конечното решение адвокатот може да поведе управен спор.

За време траењето на мирувањето на адвокатската дејност мируваат правата и должностите од вршењето на адвокатската дејност.

### 3. Адвокатски именици

#### Член 77

Комората води Именик на адвокати, Именик на адвокатски друштва, Именик на адвокатски стручни соработници и Именик на адвокатски приправници.

Именикот на адвокати содржи:

Водоравни аLINEEи во кои се впишува - Име и презиме на адвокатот со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, адреса на пријавено седиште, домашен телефонски број, телефонски број во седиштето, датумот на упис во именикот, датумот на издавање на лиценцата и бројот на лиценцата.

Именикот на адвокатски друштва содржи:

Водоравни аLINEEи во кои се впишува податоци за основачите - Име и презиме со Единствен матичен број, адреса на живеалиште на основачите, датумот на издавање на лиценцата, бројот на лиценцата, домашен телефонски број.

Адреса на пријавено седиште, телефонски број во седиштето, датумот на склучениот договор за основање, датумот на упис во именикот.

Именикот на адвокатски стручни соработници содржи:

Име и презиме на адвокатскиот стручен соработник со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, домашен телефонски број, телефонски број во седиштето и датумот на упис во именикот, како и Податоци за адвокатот или адвокатското друштво каде е пријавен адвокатскиот стручен соработник како во соодветниот Именик за упис.

Именикот на адвокатски приправници содржи:

Име и презиме на приправникот со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, домашен телефонски број, телефонски број во седиштето и датумот на упис во именикот како и Податоци за адвокатот или адвокатското друштво каде е пријавен адвокатскиот приправник како во соодветниот Именик за упис.

#### Член 78

Формата, обликот и содржината на адвокатската легитимација се уредува со Правилник кој го донесува Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија.

### 4. Реципроцитет

#### Член 79

Адвокати од други држави можат да даваат правна помош и да вршат адвокатска дејност на територијата на Република Македонија под услови на реципроцитет.

Постоењето на реципроцитетот го утврдува Управниот одбор.

Реципроцитетот за адвокатите од земјите на Европска Унија нема да се утврдува по приемот на Република Македонија во Европска Унија.

#### Член 80

Адвокатите од други држави кои сакаат да даваат правна помош и да вршат адвокатска дејност преку нивната институција се обраќаат до Управниот одбор.

Кон барањето доставуваат доказ дека е допуштено адвокати на Република Македонија да даваат правна помош и вршат адвокатска дејност во домицилната држава.

Обемот и видот на овластувањата за давање на правна помош и вршење на адвокатска дејност се уредуваат со договор.

Видот и обемот на овластувањата за давање на правна помош и вршење на адвокатска дејност мора да се идентични.

#### Член 81

Управниот одбор поведува постапка и ги води преговорите на адвокати на АКРМ да даваат правна помош и да вршат адвокатска дејност во трети држави.

### VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА

#### Член 82

Комората се финансира од:

- коморска членарина;
- коморска маркичка;
- коморски уписан влог;
- подароци и фондации;
- закупнина;
- добивка од работењето на трговско друштво основано од Комората;

**Член 83**

Адвокатите, се должни да плаќаат коморска членарина.

Висината на коморската членарина ја утврдува Управниот одбор и истата не може да биде помала од 50,00 Евра, ниту поголема од 200 Евра годишно, во денарска противредност.

Коморската членарина се плаќа тримесечно.

**Член 84**

Адвокатите плаќаат коморска маркичка.

Постапката за плаќање, висината и начинот на користење на средствата од коморската маркичка ќе се уредат од страна на УО со посебен Правилник.

**Член 85**

Комората има свои фондови и тоа:

-деловен фонд и

-резервен фонд.

Со одлука на Собранието на Комората може да се формираат и други фондови.

**Член 86**

Со средствата на Комората располага Управниот одбор, со одлуки што се извршуваат од страна на овластени потписници, а врз основа на овој Статут и законот.

**VIII.СТРУЧНА СЛУЖБА****Член 87**

Стручните, помошните и административните работи за потребите на АКРМ ги извршува стручна служба на Комората.

**Член 88**

Со стручната служба раководи извршен директор.

Извршниот директор за својата работа одговара пред Управниот одбор.

Извршниот директор учествува во работата на органите и телата на Комората и дава свое мислење, без право на глас.

**Член 89**

Систематизацијата на работните места, бројот на работниците, нивните права и обврски, платите и другите надоместоци се уредуваат со Правилник, кој го донесува Управниот одбор на Комората.

**IX.СВЕЧЕНИ ПРИЗНАНИЈА****Член 90**

Свечени признајња можат да се доделат на адвокати, физички и правни лица.

**Член 91**

Плакета за успешно извршување на адвокатската дејност се доделува на адвокат кој со својата долгогодишна работа во адвокатурата дал придонес во подигнување на угледот на адвокатурата.

**Член 92**

Плакета за особени заслуги се доделува на физичко или правно лице кое не е член на АКРМ, за особени заслуги во развојот и унапредувањето на адвокатурата.

**Член 93**

Благодарница за успешно извршена работа им се доделува на адвокати кои извршиле определени работи од особен интерес за адвокатурата.

**Член 94**

Плакета и благодарница ги доделува Собранието по предлог на Управниот одбор.

**Член 95**

Признанија за успешна соработка со АКРМ доделува Управниот одбор.

**X.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 96**

На адвокатите кои на денот на влегување во сила на Статутот се запишани во Именикот на адвокати лиценци се издаваат по автоматизам.

**Член 97**

Сите општи акти на Комората ќе се усогласат со одредбите на овој Статут во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во сила.

**Член 98**

Со денот на влегувањето во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија од 01.12.2002 година.

**Член 99**

Овој Статут е донесен на 28 мај 2006 година и влегува во сила на денот на неговото објавување во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-1738/2 Собранието на Адвокатска комора  
6 декември 2011 година на Република Македонија  
Скопје Претседавач,  
Дельо Кадиев, адвокат

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА****3735.**

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ  
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-ноември 2011 година во однос на просечните цени на мало во 2010 година, е висок за 3,9%.

Директор,  
м-р **Благица Новковска**, с.р.



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - **Тони Трајанов**.  
Телефон: **+389-2-55 12 400**.  
Телефакс: **+389-2-55 12 401**.

Претплатата за 2011 година изнесува **10.100,00 денари**.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: **15 дена**.  
Жиро-сметка: **300000000188798**.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ**, Скопје.

ISSN 0354-1622



201169